



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 24 јуни 1996
Скопје
Број 31

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

582.

Врз основа на член 21 од Законот за архивска граѓа („Службен весник на СРМ“ бр. 36/90), Владата донесе

УРЕДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОЛГИ РОКОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АРХИВСКАТА ГРАЃА

Член 1

Со оваа уредба Владата на Република Македонија ги утврдува критериумите за подолги рокови за користење на архивската граѓа.

Член 2

Документи кои со својата содржина можат да го нарушат суверенитетот, самостојноста, независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија, 75 години по нивното создавање.

Документи од доменот на одбраната и безбедноста на државата, 75 години по нивното создавање.

Документи за надворешната политика и дипломатските односи на државата, 75 години по нивното создавање.

Член 3

Документи за геолошки и геодетски истражувања на природните ресурси и економијата на земјата до 100 години по нивното создавање.

Документи за објектите и капацитетите од стратешко значење за државата до 100 години по нивното создавање.

Документи кои претставуваат деловна тајна, технолошки усовршувања и иновации до 50 години од нивното создавање.

Член 4

Документи кои со својата содржина ги ограничуваат или можат да нанесат негативни последици на правата и слободите на граѓанинот и на интегритетот на личноста и семејството и тоа:

- документи кои ги навредуваат националните чувства, ги ограничуваат слободите и правата на човекот, на верско и политичко уверување и други; предизвикуваат национална и расна нетрпеливост и дискриминација; го ограничуваат или понижуваат физичкиот и моралниот интегритет на човекот; 20 години по смртта на лицето или 100 години по неговото раѓање, ако не се знае годината на смртта;
- здравствени досиеја и податоци за лицето до 150 години по раѓањето на лицето;
- персонални досиеја и податоци со карактеристики и изјави до 100 години по раѓањето на лицето;
- документи настанати во судска постапка до 75 години по правосилноста на одлуката;
- податоци од статистички пописи и анкети до 100 години од пописот – анкетата;
- документи кои содржат доверливи информации за физички лица и нивните наследници (силување, вонбрачно раѓање, посвојување, малолетничка деликвенција и сл), 150 години по создавањето на документот.

Член 5

Документите со подолги рокови на користење утврдени со овие критериуми, можат да бидат достапни за користење и пред изминување на определениот рок, во службени цели за што на предлог на Архивот на Македонија и во кои случаи со имателот (државен орган, претпријатие и друго правно лице) кој ја предал граѓата на трајно чување на Архивот, одлучува Владата на Република Македонија.

Член 6

Роковите за достапност на користење на архивската граѓа што е создадена од физички лица и е нивна приватна сопственост, ги определува имателот или неговите наследници и истите по своја волја можат да ги намалат овие рокови.

Член 7

Државните органи, претпријатија и други правни лица кои ја предаваат архивската граѓа на трајно чување на Архивот, се должни за време на примопредавањето да ги одбележат подолгите рокови за користење на архивската граѓа, определени со критериумите од оваа уредба.

Член 8

Начинот и постапката на одбележување на документите со подолги рокови на користење, со Упатство ги пропишува Архивот на Македонија.

Член 9

Документите со подолги рокови на користење што се документарен материјал и се чуваат во определени рокови кај имателот, што потпаѓаат под овие критериуми, можат да се користат од имателот, или од друг државен орган кога е утврдено со Закон.

Член 10

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1548/1
17 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

583.

Врз основа на член 37 од Законот за радиодифузија („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74 и „Службен весник на РМ“ бр. 2/95), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИТЕ ПРИЕМНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Се ослободува од плаќање надоместок за користење на радиодифузните приемници Министерството за одбрана.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1852/1
17 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

584.

Врз основа на член 15, 16 и 17 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 24/96) и член 11 и 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА НОВО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се основа Основното училиште со седиште во Делчево на ул. „Методи Митевски – Брицо“.

Член 2

Дејноста на основното училиште е организирање и остварување на основно образование, подготовка за полагање во училиште и работа со деца со лесни пречки во психичкиот развој.

Член 3

Основното училиште од член 1 на оваа одлука ќе опфаќа ученици од дел од градот Делчево и селата: Разловци, Тработивиште, Град, Вирче, Стамер, Нов и Стар Истевник.

Член 4

Средствата за основање (објекти, опрема, нагледни средства и слично) на основното училиште од член 1 на оваа одлука се обезбедуваат од средствата на постојното Основно училиште „Ванчо Прке“ – Делчево, утврдени со билансот врз основа на пописот што ќе се изврши веднаш по влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 5

Дел од работниците во основното училиште од член 1 на ова одлука се преземаат од Основното училиште „Ванчо Прке“ – Делчево.

Покрај работниците од став 1 на овој член потребни се нови вработувања на еден директор, еден психолог и три работници за административно-финансиски и технички работи.

Член 6

Се формира комисија која ќе изврши подготовка за почеток со работа на Училиштето во состав:

1. Мирјана Попова, водител на реферат на Министерството за образование и физичка култура – Делчево.
2. Обрен Велкоски, републички просветен инспектор за општина Делчево и Берово.
3. Младен Михајловски, наставник по биологија – хемија во ОУ „Ванчо Прке“ – Делчево.

Член 7

Донесување на статутот, формирањето на училишен одбор како орган на управување и именување на директор на основното училиште како орган на раководење ќе се изврши во рок од 6 месеци од денот на уписот на основното училиште во судскиот регистар.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1898/1
3 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

585.

Врз основа на член 15, 16 и 17 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 24/96) и член 11 и 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДВЕ НОВИ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука се основаат две основни училишта со седиште во Крива Паланка и тоа:

1. Основно училиште со седиште во нас. Илинден – Крива Паланка кое ќе опфаќа ученици од дел од градот Крива Паланка и селата: Мождивњак I и II, Длабочица, Борово, Конопница, Дренук, Мартиница, Глиница и Баштево.

2. Основно училиште со седиште во с. Ранковци кое ќе опфати ученици од селата: Ранковци, Псача, Петралица, Герман, Опила, Отошица, Радибуш, Одрено, Вражогрнци, Гиновци, Ветуница, Љубинци, Милутинци, Гулинци, Паклиште, Станча и Криви Камен.

Член 2

Дејноста на основните училишта од член 1 на оваа одлука е организирање и остварување на основно образование.

Член 3

Средствата за основање (објекти, опрема, нагледни средства и слично) на основните училишта од член 1 на оваа одлука се обезбедуваат од средствата на постојното основно училиште „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка.

Член 4

Дел од работниците во основните училишта се преземаат од Основното училиште „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка.

Покрај работниците од став 1 на овој член потребни се нови вработувања на: два директори, два секретари, еден педагог и еден психолог за двете нови основни училишта.

Член 5

Се формира Комисија која ќе изврши подготовка за почеток со работа на двете нови основни училишта во состав:

1. Кире Ангеловски, водител на реферат на Министерството за образование и физичка култура – Крива Паланка.
2. Звонко Гоговски, републички просветен инспектор за општините: Крива Паланка и Кратово.
3. Смиле Петровски, директор на Основно училиште „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка.

Член 6

Донесување на статутот, формирање на училишни одбори како орган на управување и именување на директори на новите основни училишта како орган на раководење ќе се изврши во рок од 6 месеци од денот на уписот на основните училишта во судските регистри.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1898/2
3 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

586.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90) а во врска со делот I точка 1 од Програмата за заштита на социјално загрозеното население во 1996 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/96), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ, НИВОАТА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНА ПОМОШ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат поблиски критериуми, нивоата, начинот и постапката за утврдување и остварување на социјална помош на граѓаните кои се нашле во положба на социјална потреба.

Член 2

Нивото на социјална помош се пресметува според бројот на членовите на домаќинството и неговата локација.

Според членовите на домаќинството, домаќинство може да се состои од:

- еден возрасен
- еден возрасен и едно дете
- двајца возрасни
- еден возрасен и две деца
- двајца возрасни и едно дете
- тројца возрасни
- еден возрасен и три деца
- двајца возрасни и две деца
- тројца возрасни и едно дете
- четири возрасни
- еден возрасен и четири деца
- двајца возрасни и три деца
- тројца возрасни и две деца
- четири возрасни и едно дете
- пет возрасни

Домаќинство со повеќе од пет члена, се смета за петчлено домаќинство.

За возрасно се смета лице со над 18-годишна возраст.

Домаќинството може да биде лоцирано во две подрачја.

1. Градовите: Берово, Битола, Македонски Брод, Валандово, Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, Титов Весел, Штип и другите градови.
2. Сите села.

Член 3

Основица за утврдување на социјалната помош е 50% од линијата на сиромаштија за секое подрачје утврдена со Програмата за заштита на социјално загро-

зеното население во 1996 година и месечно таа изнесува:

- 1812 денари за подрачјето од член 2 став 5 точка 1.
- 1482 денари за подрачјето од член 2 став 5 точка 2.

За секој возрасен член на домаќинството се утврдува износ на социјална помош во соодветен процент од основницата од став 1 на овој член и тоа:

- 100% за првиот возрасен член
- 60% за вториот возрасен член
- 45% за третиот возрасен член
- 30% за четвртиот возрасен член
- 15% за петиот возрасен член.

За секое дете член на домаќинството се утврдува износ на социјална помош во соодветен процент од основницата од став 1 на овој член и тоа:

- 40% за првото дете
- 30% за второто дете
- 20% за третото и четвртото дете.

Вкупниот износ на социјална помош може да изнесува најмногу 2,75 пати од основницата утврдена во ставот 1 од овој член.

Утврдените нивоа на линија на сиромаштија ќе се применуваат се додека инфлацијата искажана преку индексот на цените на мало во било кој месец не надмине 5% во однос на претходниот месец, односно 20% кумулативно во однос на месец јуни 1996 година. Во случај кога инфлацијата ќе ги надмине определените проценти нивоата на линијата на сиромаштија ќе се коригираат во рамки на расположивите средства.

Податоците за индексот на цените на мало од став 5 на овој член ги утврдува и објавува Заводот за статистика.

Член 4

Домаќинството го сочинуваат сите лица кои живеат во заедница и заеднички стопанисуваат и трошат. Како членови на домаќинството во смисла на оваа одлука се сметаат:

- мажот или жената без оглед дали живеат во брачна или вонбрачна заедница;
- деца родени во или вон брак, деца земени на издржување;
- лица кои се во роднинска или законска врска со носителот на правото или неговиот брачен другар;
- лица кои привремено престојуваат во друго место или на привремена работа во странство;
- лица кои се на отслужување на воениот рок;
- лица кои се привремено хоспитализирани.

Центарот за социјална работа може по негова оценка да вклучи и други лица кои ќе бидат членови на домаќинството.

Како членови на домаќинството согласно став 1 на овој член, не се сметаат лицата кои се на издржување на казна затвор подолго од 30 дена, лицата кои се сместени во други семејства или во институции за социјална заштита, во интернати за воспитување и образование на децата и младината со пречки во физичкиот или психичкиот развој.

Член 5

Домаќинството го определува лицето кое ќе биде носител на правото и кое е овластено и одговорно за постапување согласно одредбите од оваа одлука.

Носителот на правото, по правило, се определува според следниот редослед:

- а) за домаќинството во кое име вработено лице – вработеното лице;
- б) за домаќинството во кое нема вработено лице, но има корисник на пензија – членот кој е корисник на пензија;
- в) за домаќинството во кое нема вработено лице или корисник на пензија, но има лице кое е регистрирано

како невработено во надлежното биро за вработување – лицето регистрирано како невработено;

г) за домаќинството во кое нема вработено лице, корисник на пензија или лице кое е регистрирано како невработено, но има корисник на постојана парична помош – членот кој е носител на правото на постојана парична помош;

д) за сите други домаќинства – членот на домаќинството одреден од надлежниот центар за социјална работа.

Во случаите кога носителот на правото не е во состојба да ги исполнува своите обврски (несоодветно лице поради неписменост, алкохолизам, наркоманија, насилничко однесување, вмешаност во криминал и слично), Центарот за социјална работа е овластен да одбере друго лице од домаќинството и истото да го определи за носител на правото.

Определениот носител на правото е единствено лице кое може да поднесе барање или да обновува документација и тоа мора да го направи лично, при што потпишува изјава со која дава согласност за вршење на непосреден увид во имотната и семејна положба на неговото домаќинство од страна на овластени лица.

Исклучок од став 4 на овој член, по оценка на Центарот за социјална работа, може да се прави само за оние лица кои не се во можност да дојдат во надлежниот центар поради инвалидност и старост (член 8 точка 8.2 и 8.4).

Член 6

Домаќинството има право на социјална помош доколку вкупните месечни приходи, согласно членот 9 од оваа одлука, на сите членови на домаќинството се пониски од утврдениот износ на социјална помош за соодветно домаќинство согласно член 2 и 3 од оваа одлука.

Доколку износот на социјалната помош е понизок од 100 денари, истата не се исплатува.

Член 7

Домаќинството кое ќе оствари право на социјална помош, ќе прима износ еднаков на:

- нивото определено за соодветното домаќинство согласно членот 2 и 3 од оваа одлука, доколку домаќинството не остварува приходи;

- разликата помеѓу вкупните месечни приходи што ги остваруваат сите членови на домаќинството по сите основи согласно членот 9 од оваа одлука и висината на социјалната помош утврдена за соодветното домаќинство согласно членот 2 и 3 од оваа одлука.

Правото на социјална помош се остварува од првиот ден на месецот во кој е поднесено барањето, а исплатата ќе се врши во текот на првите 15 дена по истекот на месецот во кој е поднесено барањето.

Член 8

Нивото на социјалната помош се утврдува и пресметува на три месечна или годишна основа во зависност од категоријата на барателот. Според оваа одлука, постојат четири категории на баратели:

8.1. Домаќинство во кое носителот е лице кое е во работен однос.

Барањето по основ на точката 8.1. се доставува тромесечно.

Месечниот приход на домаќинството од точката 8.1. се определува според просечниот месечен приход остварен во претходното тромесечие од доставување на барањето.

8.2. Домаќинство во кое носителот е корисник на пензија.

Барањето по основ на точката 8.2. се доставува во месецот во кој носителот се стекнал со пензија и барањето се обновува годишно.

Месечниот приход на домаќинството од точката 8.2. се определува според просечниот месечен приход остварен во последните три месеци пред поднесување на барањето.

8.3. Домаќинство во кое носителот е лице кое е евидентирано како невработено.

Барањето по основ на точката 8.3. се доставува во месецот во кој носителот станува невработено лице. Барањето се обновува годишно или на датумот определен од центарот за социјална работа, додека носителот е должен секој месец да потврдува со контролен картон заверен од надлежното биро за вработување согласно Законот за вработување дека тој, односно другите невработени членови на домаќинството се сеуште невработени.

Месечниот приход на домаќинството од точката 8.3. се определува според просечниот месечен приход остварен во последните три месеци пред поднесувањето на барањето.

8.4. Домаќинство во кое носителот е корисник на постојана парична помош или може да докаже дека е неспособен за работа поради инвалидност или старост согласно Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/78, 43/78, 35/85, 17/91, 38/91 и 14/95).

Барањето по основ на точката 8.4. се доставува во месецот во кој носителот станува неспособен за работа, или на датумот определен од центарот за социјална работа, а потоа истото се обновува годишно.

Месечниот приход на домаќинството од точката 8.4. се определува според просечниот месечен приход остварен во последните три месеци пред поднесување на барањето.

8.5. За сите други домаќинства.

Барањето по основ на точката 8.5. се доставува тромесечно.

Месечниот приход на домаќинството од точката 8.5. се определува според просечниот месечен приход остварен во претходното тромесечие од доставување на барањето.

Член 9

Како приходи врз основа на кои се утврдува материјалната состојба на домаќинството заради остварување на социјалната помош, според оваа одлука, се сметаат приходите кои ги остваруваат сите членови на домаќинството и тоа по основ на:

1. Плати
2. Пензии: старосни, семејни, инвалидски, боречки, земјоделски и странски
3. Детски додатоци
4. Надоместоци за невработени
5. Примања по основ на социјална заштита (постојани парични помошти)
6. Приходи по основ на имот и имотни права
7. Приходи по основ на вршење земјоделска дејност
8. Приходи од вршење на дополнителна стопанска дејност со личен труд
9. Приходи по основ на привремена работа во странство
10. Алиментации, стипендии
11. Дивиденди и камата од заштеди
12. Други приходи

За приходите од став 1 точка 1, 2, 3, 4, 5, 10 и 11 од овој член, подносителот на барањето доставува потврда, а доколку не остварува таков приход потпишува изјава при поднесувањето на барањето за остварување на социјална помош.

За приходот од став 1 точка 1 од овој член подносителот на барањето доставува доказ од работодавецот дека тој, односно друг член од неговото домаќинство е во работен однос. Работодавецот или негов претстав-

ник, во Центарот за социјална работа доставува копие од пресметките на претпријатието за платата на лицето кое е во работен однос.

За приходите од став 1 точка 6, 7, и 8 од овој член, подносителот на барањето доставува потврда од органот за јавни приходи од подрачјето на општината. Формата и начинот на издавањето на потврдите за потребите на оваа одлука ги пропишува и контролира Министерството за финансии.

За приходите од став 1 точка 9 на овој член, подносителот на барањето доставува потврда, а доколку не достави потврда, а има член на домаќинството кој е на привремена работа во странство, не може да оствари право на социјална помош.

Вкупниот просечен месечен приход на домаќинството се пресметува така што се собираат сите приходи на членовите на домаќинството остварени според основите во ставот 1 на овој член, пресметани за еден месец.

Член 10

По исклучок од член 9 на оваа одлука како приходи на домаќинството не се сметаат:

1. Парични надоместоци за телесно оштетување
2. Паричен надоместок за помош и нега од друго лице
3. Посебен додаток
4. Паричен надоместок за згрижување на лица
5. Паричен надоместок за домаќинство кое згрижува лица во положба од социјална потреба.
6. Награди и помошти во случај на елементарни непогоди.

Член 11

Правото на социјална помош не може да го оствари домаќинството чии членови освен куќата или станот во кој живеат, поседуваат:

- а) Друга семејна кука или стан
- б) Кука за одмор и рекреација
- в) Деловен простор
- г) Возило употребливо за комерцијални цели (комбе, автобус, камион, такси)
- д) Комбајн или трактор во возна состојба
- е) Обработливо земјиште со површина поголема од 7.000 м² во кое земјиштето категоризирано во 4 и 5 класа се засметува со 50% од фактичката површина, а земјиштето категоризирано во 6, 7 или 8 класа се засметува со 30% од фактичката површина
- ж) Стока која обезбедува приход за живеење (износ повисок од висината на социјалната помош по оценка на центарот за социјална работа)
- з) Заштеда во вредност над 50.000,00 денари
- и) Регистрирано моторно возило и
- с) Регистрирана лека кола со старост до 10 години, односно постара од 10 години со зафатнина на моторот над 1.150 см³.

По исклучок од став 1 точка д), е), з) и с) на овој член социјална помош може да оствари домаќинство чии членови поради старост, инвалидитет или болест не можат ефективно да ја користат земјата или опремата, како и домаќинството чии членови имаат регистрирано моторно возило, доколку истото се користи за инвалидно лице кое е член на домаќинството.

Член 12

Право на социјална помош не може да користи:

- а) невработено лице кое не е евидентирано во надлежното биро за вработување согласно Законот за вработување.
- б) лице на кое му престанал работниот однос по негова вина или по негово барање
- в) лице кое одбило понуда за вработување, преквалификација или стручно оспособување.

г) лице кое не е државјанин на Република Македонија.

Лицата од став 1 на овој член се сметаат за членови на домаќинството при пресметувањето на вкупните приходи на домаќинството, а се исклучуваат од правото на користење на социјална помош.

Лицето од став 1 точка а) од овој член не може да користи социјална помош се додека не се евидентира во надлежното биро за вработување.

Лицето од став 1 точка б) и в) од овој член не може да користи социјална помош во период од 6 месеци од престанувањето на работниот однос, односно одбивањето на понуда за вработување, преквалификација или стручно оспособување.

Член 13

Носителот на правото е должен веднаш да извести за настанатите промени во материјалната состојба на домаќинството кои би се одразиле на остварувањето на правото на социјална помош.

Доколку носителот на правото не го поднесе барањето лично или истото лично не го обнови, освен ако е ослободен од тоа согласно членот 5 став 5 од оваа одлука, домаќинството го губи правото на социјална помош се додека лично не го поднесе барањето во центарот за социјална работа.

Член 14

Носителот на правото е одговорен за точноста и вистинитоста на податоците содржани во барањето и доколку се утврди дека се дадени неточни и нецелосни податоци врз основа на кои е утврдена невистинитата материјална состојба на домаќинството, правото на социјална помош веднаш се укинува и таквото домаќинство не ќе може да ја користи помошта за период од најмалку шест месеци. Во тој случај носителот треба да ги врати парите од помошта на која неговото домаќинство немало право, а доколку се докаже дека е смислена измамата надлежниот орган има право да поднесе кривична пријава.

Член 15

За спроведување на контролата на целокупниот систем на утврдување, пресметување и исплата на социјалната помош ќе се воспостави посебна контролна работна група од Министерството за труд и социјална политика.

Член 16

Корисниците на социјална помош можат да бидат работно ангажирани (сезонски работи, извршување на повремени работи и сл.) со исклучок на пензионерите, лицата кои ќе докажат дека се неспособни за работа поради старост, инвалидитет или болест, лица во работен однос, ученици и студенти.

Работното ангажирање треба да биде сразмерно на износот на социјалната помош пресметано по 400,00 денари дневно.

Доколку корисникот на социјална помош од овој член го одбие работното ангажирање, домаќинството го губи правото на користење на социјална помош во наредните шест месеци.

Работното ангажирање на корисниците на социјална помош ќе го вршат собранијата на општините во соработка со центрите за социјална работа и надлежното биро за вработување врз основа на програма на Собранието на општината и на надлежното биро за вработување. Со програмата се предвидува целокупната постапка на работното ангажирање.

Член 17

Барање за остварување на правото на социјална помош се поднесува до надлежниот центар за социјална работа, кој е должен да го разгледа и реши барањето и

во рок од 15 дена од денот на неговото доставување да донесе соодветно решение.

Надлежниот центар за социјална работа е одговорен за проценувањето и решавањето на сите доставени барања како и за утврдување и пресметување на нивоата на социјална помош.

Надлежниот орган од став 2 на овој член може да изврши и непосреден увид заради утврдување на фактичката состојба на домаќинството и доколку утврди дека барателот односно корисникот не се наоѓа во положба од социјална потреба не му се признава правото на социјална помош односно истото му се укинува.

Член 18

Надлежниот центар за социјална работа е должен најдоцна до 5-ти во месецот да достави до Министерството за труд и социјална политика, извештај за користењето на средствата за последниот месец и барање за потребните средства за исплата на помошта за наредниот месец со вкупниот број на домаќинства, односно корисници за кои треба да се исплати помошта.

Член 19

Надлежниот центар за социјална работа е овластен да изврши проверка на прикажаната материјална состојба на домаќинството на барателот, односно да ја испита основаноста на барањето и тоа за:

- домаќинствата согласно членот 8 точка 8.4.) најмалку еднаш годишно
- домаќинствата согласно членот 8 точка 8.3.) најмалку два пати годишно
- домаќинствата согласно членот 8 точка 8.1 и 8.5) по доставување на првото барање, а потоа според согледувањата и оценката на центрите за социјална работа.
- домаќинствата согласно членот 8 точка 8.2.) еднаш во текот на годината.

Центарот за социјална работа има овластување да ги посетува претпријатијата во деновите кога на вработените се исплатува плата за да изврши проверка на исплатениот износ на плата на определениот работник со износот даден во пресметките на работодавецот.

Проверката од став 1 на овој член надлежниот центар ја врши без претходно најавување. Доколку на овластениот работник од центарот не му се дозволи да направи увид во домаќинството, истото не може да го оствари односно го губи правото на социјална помош за период од најмалку шест месеци.

Член 20

Во постапката за остварување на правото на социјална помош, согласно оваа одлука, се применуваат одредбите од Законот за општа управна постапка.

По жалбите изјавени против решенијата донесени во прв степен решава Министерството за труд и социјална политика.

Жалбите од став 2 на овој член се поднесуваат до надлежниот центар за социјална работа, кој со комплетната документација и задолжително мислење со записник од непосредниот увид, ги доставува на одлучување до Министерството за труд и социјална политика.

Член 21

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1996 година.

Бр.23-1850/1
17 јуни 1996
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

587.

Врз основа на член 74-в и 74-д од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“, бр.9/78, 43/78, 35/85, 17/91, 38/91 и 14/95) и Макроекономската политика на Република Македонија за 1996 година („Службен весник на РМ“, бр.65/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.06.1996 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО 1996 ГОДИНА

I. МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ

Во насока на обезбедување на социјална сигурност на граѓаните во земјата во 1996 година, ќе се преземат следните мерки:

1. Утврдување и остварување на социјална помош
2. Други мерки

1. Утврдување и остварување на социјална помош

Утврдувањето на определено социјално заштитно ниво за сите граѓани во земјата како минимум социјална сигурност за едно домаќинство и правото на надоместок до висина на социјално заштитно ниво како посебен вид на социјална помош, се применување од 1992 година.

Со оглед на тоа да и во текот на 1996 година се очекува продолжување на интензивниот процес на приватизација и реструктурирање на претпријатијата што ќе резултира со зголемување на бројот на невработените лица условува неопходност од продолжување на обезбедување минимум социјална сигурност за сите граѓани кои ќе се најдат во потреба од социјална заштита. Бројот на домаќинствата, корисници на социјална помош се оценува дека во 1996 година просечно месечно на годишно ниво ќе се движи околу 60.000.

Владата на Република Македонија во соработка со Светската банка подготви Проект за социјална реформа и технички помош. Истиот е планирано да се реализира во тек на четири години, почнувајќи од 1995 година.

Со Проектот, меѓу другото, е предвидено да се зголеми ефикасноста и праведноста на системот за социјална помош, со развивање на објективни критериуми за определување на ниво на сиромаштијата и развивање на ревидиран модел за пружање на услуги. Вкупните средства потребни за спроведување на овој проект изнесуваат 17,1 милиони долари, од кои 1,63 милиони долари се однесуваат на делот од проектот за социјалните помошти. Износот на средствата потребен за спроведување на овој дел од проектот се обезбедени преку кредит од Светската банка во износ од 1,28 милиони долари, а останатите 0,35 милиони долари треба да се обезбедат од буџетот на Републиката за време на траење на проектот.

Ваквиот проект опфаќа истражување за определување на ниво на сиромаштија според општо прифатени и компаративни меѓународни стандарди, зајакнување на институционалниот капацитет во системот на социјална заштита заради подобрување на ефикасноста преку организираниот и опремениот пилот – центар за социјална работа и искуствата што ќе се стекнат во текот на неговото работење како и проширување на автоматизацијата во надлежните органи и организации.

Во рамките на овој проект, нивото на социјална помош ќе се утврдува според бројот на членовите на домаќинствата, нивната возраст и локација.

Локацијата на домаќинството може да биде во две подрачја и тоа:

1. Градовите: Берово, Битола, Македонски Брод, Валандово, Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес, Штип и другите градови.

2. Сите села.

Одделните нивоа на социјална помош се условени од линијата на сиромаштија пресметана според статистички истражувања и обезбедените средства за тоа.

Линијата на сиромаштија претставува минимални потреби на калории со минимални трошоци за нив, што според оценките изнесува 2.700 калории дневно за возрасно лице. Овие потреби на годишно ниво за градовите изнесуваат 25.414 денари и за селските региони 21.271 денари. Покрај тоа, неопходни се и трошоци за непрехранбени производи (трошоци за стан, затоплување, струја, облека и слично) и тоа за градовите на годишно ниво 18.081 денари и за селските региони 14.285 денари.

Вкупните трошоци на линија на сиромаштија, односно неопходни минимални трошоци за живот изнесуваат на годишно ниво за градовите 43.495 денари и за селските региони 35.556 денари.

Поаѓајќи од ограничените можности во Републиката, социјалната помош се определува во висина од 50% од утврдената линија на сиромаштија (основица) за првиот возрасен член од домаќинството. За останатите членови од домаќинството, применувајќи ја методата на LIS еквивалентната скала, социјалната помош се утврдува и тоа во висина од 60% од основицата за вториот возрасен член, за третиот 45%, за четвртиот 30% и за петтиот возрасен член 15%, додека за првото дете 40%, за второто 30% и 20% за третото и четвртото дете.

Право на социјална помош ќе остварува домаќинство чии вкупни месечни приходи на сите членови на домаќинството се пониски од утврдениот износ на социјална помош за соодветното домаќинство, и тоа како разлика помеѓу вкупните месечни приходи на членовите на домаќинството по сите основи и висината на социјалната помош.

Нивото на социјалната помош ќе се утврдува и пресметува на тримесечна или годишна основа во зависност од категоријата на барателот, а ќе се исплатува месечно во паричен износ.

Правото на социјална помош ќе се остварува со поднесување на барање до надлежниот центар за социјална работа.

Заради спроведување на оваа мерка, потребно е:

1.1. Да се донесе Одлука за критериумите, нивоата, начинот и постапката за утврдување и остварување на социјална помош.

Владата на Република Македонија во Одлуката поблиску ќе ги уреди начинот, постапката, критериумите, мерилата и приходите врз основа на кои ќе се остварува ова право, а имајќи ги предвид практичните искуства, можностите за зголемување на ефикасноста и намалување на трошоците при нејзиното остварување.

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална политика

РОК: Веднаш по донесувањето на Програмата

1.2. Да се обезбеди посеопфатна контрола на постапката при остварување на правото на социјална помош

Поради значително големиот број на домаќинства кои ја користат оваа помош како и бројните неопходни доказни документи издадени од различни органи, односно организации, се наметнува потребата од зајакната посеопфатна контрола и надгледување на целокупната постапка во остварувањето на ова право, од поднесување на барање, приложена документација, определена висина на помошта до утврдувањето на фактичката имотна и семејна состојба на домаќинството.

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална политика

РОК: Во текот на извршувањето на програмата

1.3. Автоматизација во надлежните органи и организации во системот на социјална заштита

Заради поефикасно и навремено остварување на правото на социјална помош, потребно е да се зајакне институционалниот капацитет во системот на социјална заштита, односно да се обезбеди целосна автоматизација на сите субјекти учесници во системот.

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална политика

РОК: Во текот на 1996 година.

2. Друга мерки

2.1. Исплата на еднократни парични помощи на лица кои се нашле во положба од социјална потреба

Имајќи ги предвид сложените состојби во земјата, а особено стечајните постапки кои се водат и тие што ќе се извршат во текот на 1996 година, трансформацијата на општествениот капитал и сл., се оценува дека поголем број на работници и домаќинства ќе се најдат во состојба од повремени итна потреба за средства за egzистенција. Заради ова, покрај предвидената редовна месечна социјална заштита, согласно законската регулатива и оваа програма, за лицата кои поради одредени објективни непредвидени причини ќе се најдат во положба од акутна социјална потреба, да се обезбедат средства за еднократни помощи.

За спроведување на оваа мерка, неопходно е Министерството за труд и социјална политика да утврди критериуми врз основа на кои ќе се определуваат лицата кои во одредени случаи ќе можат да користат еднократна помош.

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална политика

РОК: Веднаш по донесувањето на Програмата

2.2. Активности за набавка на учебници за ученици од социјално загрозените домаќинства

Како и претходните години, зависно од материјалната положба на учениците, а заради заштита на социјално загрозеното население потребно е да се врши обезбедување на бесплатни учебници, односно средства за набавка на учебници за оние ученици, односно домаќинства кои се корисници на постојана парична помош.

За операционализација на оваа мерка потребно е да се согледа можноста хуманитарните и социјални владини и невладини меѓународни институции и претставништва во Република Македонија координирано да учествуваат во набавката на учебници за ученици од социјално загрозените домаќинства. За тоа Министерството за труд и социјална политика да утврди критериуми врз основа на кои ќе се распределуваат бесплатните учебници и средствата за набавка на учебници.

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална политика со Црвениот крст на Република Македонија

РОК: Заклучно со месец август 1996 година

2.3. Зависно од можностите, ќе се преземат активности за изнаоѓање порационални форми на волонтерски институционални облици на организирана социјална заштита на граѓаните (преку Црвениот крст, донаторства и сл.).

НОСИТЕЛИ: Министерство за труд и социјална политика и Црвениот крст на Република Македонија

РОК: Континуирано

II. ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 1996 ГОДИНА

Средствата за исплата на правата содржани во оваа програма се во рамките на средствата обезбедени со Буџетот на Републиката за 1996 година

III. СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА

1. Се задолжуваат носителите на активностите на оваа програма редовно и континуирано да ги следат состојбите и да преземат потребни мерки за нејзино спроведување.

2. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика да ги следи активностите во остварувањето на мерките од оваа програма и по истекот на секое тримесечје да ја информира Владата на Република Македонија за нејзино спроведување како и за преземање на дополнителни мерки во случај на итни потреби.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1996 година.

Бр.23-1851/1
17 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

588.

Врз основа на член 8, став 3 од Законот за формирање на средствата на солидарноста на Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди и за воведување „Недела на солидарноста“ („Службен весник на РМ“, бр. 30/74, 36/74, 10/76, 44/77, 22/78, 19/80 и 16/85), министерот за финансии донесе

НАРЕДБА ЗА УПЛАТА НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА

1. Претпријатијата од областа на стопанството, кои средствата на солидарноста ги водат на посебна сметка во своето книговодство, должни се средствата на солидарноста за 1996 година да ги уплатат на сметката 40100-655-58 – Средства на солидарноста на Републиката за отстранување на последиците од елементарни непогоди, со исплатата на личните доходи за месец јуни 1996 година.

2. За спроведувањето на оваа наредба ќе се грижи Заводот за платен промет.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-5432/1
17 ноември 1996 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Таки Фити, с.р.

589.

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 04.06.1996 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Тутунска банка А.Д. – Скопје и се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – петта емисија на акции во вредност од 15.420.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност вкоротина начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-212/1
12 јуни 1996 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
проф. д-р Љубе Триески, с.р.

590.

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 12 јуни 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ член 116 и член 135 од Законот за персоналниот данок од доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93).

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Велимир Јовановски од с. Мирковци, Скопје поведе постапка за оценување уставноста на одредбите од законот означен во точката 1 од оваа одлука затоа што се постави прашањето за нивната согласност со Уставот на Република Македонија.

4. На седницата Судот утврди дека според член 116 став 1 од Законот, доколку обврзникот не сака сам да ги отвори просториите заради вршење попис и процена, службеното лице на органот за јавни приходи е овластено да ги отвори затворените простории, а согласно ставот 2 на член 116 од Законот, ако се претпоставува дека подвижни предмети што се погодни за попис се скриени кај даночниот обврзник или кај друго лице, службеното лице ќе ги повика да ги предадат, а ако не постапи според повикот ќе им се изврши личен претрес во присуство на двајца сведоци. За преземените дејствија од претходните ставови и присутните лица согласно став 3 на овој член од Законот задолжително се наведуваат во записникот за попис.

Според член 26 од Уставот на Република Македонија се гарантира неповредливоста на домот. Правото на неповредливоста на домот може да биде ограничено единствено со судска одлука кога е во прашање откривање или спречување на кривични дела или заштита на здравјето на луѓето.

Во член 116 од Законот се предвидува влегување во простории на даночниот обврзник во кои се претпоставува дека има подвижни предмети погодни за попис против волјата на даночниот обврзник. Бидејќи законот не дефинира изречно за каков вид простории станува збор во поимот простории влегува и домот на обврзникот. Со тоа всушност се предвидува противправно влегување во домот од страна на службено лице заради попишување на предмети погодни за присилна

наплата на данок. Уставната гаранција за неповредливоста на домот предвидува само еден исклучок откривање или спречување на кривично дело или заштита на здравјето на луѓето, а сето тоа под услов за влегување во домот на граѓаните да постои судска одлука.

Со оглед на тоа што оспорената законска одредба овозможува службеното лице да ги отвора затворените простории заради попис на предмети против волјата на нивните корисници што не влегува во случаите определени со Уставот како исклучок од гаранцијата за неповредливоста на домот, ниту, пак, за тоа е предвидено како услов претходно судска одлука. Судот оцени дека член 116 не е во согласност со член 26 од Уставот на Република Македонија.

5. Понатаму Судот утврди дека според член 135 од Законот, за наплата на аконтациите на даноците од земјоделска дејност, од стопанска и професионална дејност, од авторски права и правата од индустриска сопственост, од капитал, од имот и имотни права и од капитални добивки, гарантираат со својот имот даночниот обврзник и полнолетните членови на семејството кои во моментот на настанувањето на обврската живеат во заедничко семејство.

Со член 30 став 1 од Уставот се гарантира правото на сопственост и правото на наследување. Според став 2 на овој член од Уставот, сопственоста создава права и обврски и треба да служи за добро на поединецот и заедницата, а според став 3 на овој член од Уставот, никому не може да му биде одземена или ограничена сопственоста и правата кои произлегуваат од неа освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.

Според членовите 2 и 3 од Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92), семејството е животна заедница на родители и деца и други роднини ако живеат во заедничко домаќинство. Односите во семејството се засноваат врз рамноправност, взаемно почитување, меѓусебно помагање и издржување и заштита на интересите на малолетните деца. Во Законот во посебна глава се разработени имотните односи на брачните другари и имотот на малолетните лица, а не и за имотот на другите полнолетни лица.

Тргнувајќи од наведената одредба од Уставот, а имајќи предвид дека со оспорената одредба од законот се утврдува дека присилната наплата на данокот кај даночните обврзници ќе се наплатува и од полнолетните членови на семејството кои во моментот на настанување на обврската живеат во заедничко семејство, според мислењето на Судот ова решение излегува надвор од рамките на Уставот, затоа што тоа би значело ограничување или одземање на сопственоста на други лица, само поради фактот на нивното живеење во исто семејно домаќинство, поради тоа Судот смета дека член 135 од Законот не е во согласност со член 30 од Уставот на Република Македонија.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Несим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Чунов.

У. бр. 27/96
12 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I – Скопје е покрената постапка за докажување на смртта на Искендер Медијев Халим, роден во с. Чајлане – скопско во 1893 година.

Се повикува лицето Искендер Медијев Халим доколку е жив да се јави, како и секој друг што знае за неговиот живот да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РМ“. По истекот на рокот од 30 дена и по спроведената постапка пред судот, лицето Искендер Медијев Халим ќе се прогласи за умрен.

Од Општинскиот суд Скопје I во Скопје, Р.бр. 33/96.
(250)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје, заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителката Лидија Стојманова, ул. „Боро Менков“ бр. 4-1/2 – Скопје, против тужениот Боре Стојманов, ул. „Славејко Арсов“ бр. 9 сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд и да ја достави сегашната адреса на живеење во рок од месец дена по објавувањето на огласот. Во спротивно на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, XVI П.бр. 105/96.
(252)

ОПШТИНСКИ СУД ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е постапка за издршка по тужбата на Калбури Мерита од Гостивар, застапувана од законскиот застапник Калбури Медо, против тужената Таири Идајет, сега со непозната адреса во Република Германија. Вредност на спорот 5000 денари.

Се повикува тужената да се јави во Општинскиот суд во Гостивар во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да ја достави точната адреса на живеење. Во спротивно ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот.

По истекот на рокот судот за привремен застапник го назначува Јусуф Тахири, татко на тужената од Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 52, кој ќе ја застапува тужената во постапката, се додека таа или нејзин полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 407/96. (253)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

Пред Општинскиот суд во Дебар заведена е вонпроцесна постапка по предлог на предлагачката Мазлуме Аџиу од Дебар, за докажување на смрт.

Се повикува секој што знае за животот на Сервет Шеху, порано од Дебар, да се јави во судот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, ќе се спроведе постапка за докажување на смртта.

Од Општинскиот суд во Дебар, Впп. бр. 194/96. (260)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води парнична постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Јаневски Владимир од Куманово, ул. „Благе Илиев Гуне“ бр. 65/10, против

тужената Јаневска Розета, со непозната адреса на престојување во СРЈ.

Бидејќи тужената е со непозната адреса судот ја поставува за привремен застапник Маја Денковска стручен соработник при Општинскиот суд во Куманово, која ќе ги застапува интересите на тужената во оваа постапка сè до окончувањето на истата.

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 952/96. (262)

Пред Општинскиот суд во Куманово поведена е постапка за утврдување сопственост по тужбата на тужителот Насуф Ајдари од Куманово, против тужените Асани Кани од Куманово, Сали Нијази од Биљача и Сали Сали кој променил презиме во Иссуфи Сали, со непозната адреса на живеење во Франција.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, да се јави пред Општинскиот суд во Куманово или да постави свој полномошник кој ќе го застапува во спорот.

Во спротивно по истекот на рокот, за привремен застапник ќе му биде поставена Јадранка Јовановска, стручен соработник во овој суд, која ќе го застапува сè до правосилното окончување на овој спор, односно сè додека тој или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд во Куманово, VII. П.бр. 2405/95. (245)

ОПШТИНСКИ СУД ВО НЕГОТИНО

Пред Општинскиот суд во Неготино се води спор за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Волчев Михајло од с. Криволак, против тужената Веселиновиќ Ката од Лесковац, со непозната адреса. Вредност на спорот 10.000 денари.

Се повикува тужената во рок од 30 дена да му достави на судот точна адреса или да определи полномошник кој ќе ја застапува. До колку во рок од 30 дена од објавувањето на огласот не се јави, судот ќе и постави привремен застапник Кртев Никола, адвокат од Неготино, кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Неготино, П.бр. 430/95. (266)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води сопственички спор по тужбата на Илјази Сејфула од с. Милетино, Тетово, против тужениот Зулфи Нуредини од с. Милетино.

Се повикува тужениот Зулфија Сулејман Нуредини од с. Милетино, Тетово, сега со непозната адреса во СРЈ, да се јави на Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник. Во спротивно преку Центарот за социјална работа – Тетово ќе му биде одреден привремен застапник, кој ќе ги застапува.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 722/96. (246)

Пред овој суд е во тек постапка за докажување на смрт за лицето Емин Сулејмановиќ, порано од Тетово.

Се повикува Емин Сулејмановиќ, доколку е жив, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово или во горенаведениот рок да се јави било кое друго лице кое нешто знае за Емин Сулејмановиќ.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 240/96. (261)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4662/96 на регистарска влошка бр. 1-56983-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за шпедиција, курирски и рекламни услуги маркетинг и надворешно трговски работи „ИН ТИМЕ МК“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Иван Козарев“, бр. 47, Скопје.

Претпријатието за шпедиција, курирски и рекламни услуги, маркетинг и надворешно трговски работи „ИН ТИМЕ МК“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Мито Хадивасилев Јасмин“ бр. 36/2-3, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4662/96. (4309)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5144/96 на регистарска влошка бр. 1-66041-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице овластено за застапување на Претпријатието за промет, услуги и производство, „САВАГО-М“ д.о.о. експорт-импорт ул. „50 Дивизија“ бр. 16, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Оливер Саздовски, директор без ограничување, а се запишува лицето Звонко Петровиќ, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5144/96. (4310)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4350/96 на регистарска влошка бр. 1-39039-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија и услуги „ГОГО-С“ д.о.о. ул. „Никола Тесла“ бр. 2-2/42, Скопје.

Дејности: 090140, 050301, 050302, 011313, 011320, 011722, 011741, 012201, 012321, 012421, 020110, 012611, 050110, 050201, 050202, 050209, 060502, 070120, 080111, 080112, 080123, 080190, 080201, 080202, 090131, 090132, 110302, 110304, 110404, 110620.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4350/96. (4279)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4681/96 на регистарска влошка бр. 1-66716-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „МЛЕКАРА-ПОЛОГ“ експорт-импорт д.о.о. с. Г. Седларце, Тетово.

Основач е: Зенуни Садик од с. Г. Седларце, Тетово.

Дејности: 011315, 011390, 011742, 011941, 012142, 012410, 012322, 012611, 012514, 012810, 013010, 013021, 013041, 013042, 013050, 013074, 013099, 013121, 013909, 020110, 020140, 020201, 020202, 050100, 050209, 050301, 050302, 050501, 060502, 060603, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070126, 070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090132, 090140, 090160, 090181, 090201, 090209, 110109, 110301, 110302, 110304, 110309, 110404, 110903, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица, одговара со сите свои средства.

Овластено лице за застапување во надворешниот трговски промет е основачот Зенуни Садик директор на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4681/96. (4280)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3574/96, на регистарска влошка бр. 1-66566-

0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на големо и мало, увоз-извоз „НЕОС-КОМЕРЦ“ д.о.с. Слупчане, Куманово.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 01.02.1996 год. а основач е Османи Неџат.

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 01302, 013021, 012621, 012622, 012612, 012613, 012810, 012830, 07031, 070310, 07032, 070320.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства-целосна одговорност.

Во надворешен и внатрешен промет ќе го застапува и претставува Османи Неџат директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3574/95. (4281)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2005/96 на регистарска влошка бр. 1-40394-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачи и лице за застапување на Претпријатието за компјутерско проектирање и инженеринг „ПРО-ИНГ“ д.о.о. ул. „ЈНА бр. 61 а, Тетово.

Од претпријатието истапуваат основачите Рафајловски Воислав и Рафајловски Душко од Тетово на 19.01.1996 г.

Се брише досегашниот застапник Рафајловски Диме – директор со неограничено овластување, се запишува нов застапник Добривојевски Звонко – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2005/96. (4282)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12280/95 на регистарска влошка бр. 1-38780-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, седиште на Здравствената организација „МАТИЈАН 2“ д.о.о. ул. „Благој Горе“ бр. 139 К-1 Титов Велес.

Досегашното седиште на Здравствената организација „МАТИЈАН 2“ д.о.о. ул. „Енгелсова“ бр. 2, Титов Велес во иднина се менува и ќе гласи: Здравствена организација „Матијан 2“ ул. „Благој Горев“ бр. 139 К-1, Т. Велес.

На ден 25.10.1995 год. во претпријатието пристапил Костадин Митев а на истиот ден истапила Марија Тасковска.

Се брише Тасковска Марија, директор, а се запишува во внатрешен промет Митев Костадин директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12280/96. (4283)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5336/96 на регистарска влошка бр. 1-66922-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, производство и услуги „МАК-КОМПАНИ-2001“ експорт-импорт ц.о. Гевгелија, во трговски центар бр. 66.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-01/96 од 15.03.1996 год., а основачи се Крсте Зајков и Васко Петровски од Гевгелија.

Дејности: 012421, 013099, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 060502, 080190, 110309, 070310, 070320.

Целосна одговорност, неограничени овластувања.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Крсте Зајков, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5336/96 (4961)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5505/96, на регистарска влошка бр. 1-41876-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производство, трговија, угостителство и услуги на големо и мало „АЛДАМА“ експорт-импорт ц.о. Крива Паланка, ул. „Гоце Делчев“ бр. 4, Крива Паланка.

Дејности: 012201, 012321, 012322, 012421, 012429, 013030, 013071, 013121, 013122, 013200, 012110, 020121, 030003, 050301, 050302, 080121, 080129, 090171, 090179.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5505/96. (4962)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5368/96 на регистарска влошка бр. 1-63087-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за транспорт и шпедиција „ЛИНЕАТРЕ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „50-та Дивизија“ бр. 20.

Се брише Мерима Реџепагиќ, директор без ограничување, а се запишува Ибраим Нермина, директор со неограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5368/96. (4963)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11878/95, на регистарска влошка бр. 1-65516-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало увоз-извоз „Т.Д.М. – КОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 88-5/7.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01 од 15.09.1995 година, а основачи се Медарска Диана и Медарски Ефтим од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 110309, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските претпријатието ќе одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Медарска Диана, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11878/95. (4964)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2857/96, на регистарска влошка бр. 1-33693-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на големо и мало, увоз-извоз „МИМА“ ц.о. Скопје, ул. „Никола Мартиновски“ бр. 67.

Се брише Ахмети Милан, директор, а се запишува Нуртен Шанка, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2857/96. (4965)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2233/96, на регистарска влошка бр. 1-7277-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Производното трговско услужно претпријатие „ГОЦЕ ГАБЕРОТ“ д.о.о. експорт-импорт Кавадарци, ул. „2 бригада“ бр. 9.

Се брише Ристевски Гоце, директор без ограничување, а се запишува Ристевска Даниела, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2233/96. (4966)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3637/96, на регистарска влошка бр. 1-19264-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство и промет „ЈАКИМ“ п.о. Скопје, ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 44.

Се брише Јаковски Симон, а се запишува Манолска Милица, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3637/96. (4967)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12786/95 на регистарска влошка бр. 1-66618-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „КАСТОРИЈА“ д.о.о. ул. „Момин поток“ бр. 66, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 0101-1 од 1995 год. а основач е Хрисафи Апостолиду.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060602, 70111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090179, 110109, 110302, 110303, 110309, 110902, 110909, 070310, 070320, меѓународна шпедиција, застапување на странски лица, посредување во надворешно трговскиот промет, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, услуги на складирање на стока, продажба на стока од консигнационен склад, продажба на стока од слободни царински продавници, комисиона продажба, компензациони работи и реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Хрисафи Апостолиду во својство на вршител на должност директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12786/95. (4274)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4167/96 на регистарска влошка бр. 1-9086-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачи, директор и проширување на дејноста на Претпријатието за консултативни, административно технички и книговодствени услуги во стопанство и трговија на големо и мало „ГЕА“ увоз-извоз п.о. ул. „Јане Сандански“ бр. 56/2-6, Скопје.

Пристапува основачот Миов Николаки.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 120190, 090132, 090139, 011729, 120311.

Се брише Страчкова Даница, се запишува Миов Николаки – директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4167/96. (4275)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13823/95 на регистарска влошка бр. 1-66083-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производно прометното претпријатие „ДЕКОМПРОМ 96“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Арсо Мицков“ бр. 74, Скопје.

Основач: Орданоски Дејан од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 013121, 013122, 090179, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Орданоски Дејан, в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13823/95. (4276)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4280/96, на регистарска влошка бр. 1-66573-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Земјоделско, сточарско, производно, трговско, угостителско и услужно претпријатие „ЗАМАС“ ц.о. увоз-извоз ул. „Иван Наумов Алабакот“ бр. 15, Скопје.

Дејности: 012701, 012702, 012709, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 0130200, 013400, 013500, 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140, 020201, 020202, 020302, 030003, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090172, 090179, 110302, 110303, 110309, 110905, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за превземените обврски одговара со сите свои средства. Директор е Златка Стојановска од Скопје, основач кој ќе го застапува претпријатието во надворешно и внатрешно трговскиот промет

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4280/96. (4277)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 636/96 на регистарска влошка ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Агенција „СКАЈ“ д.о.о. ул. „Марко Цепенков“ бр. 31, Скопје.

Се брише лицето Томовска Билјана, се запишува лицето Георгиев Игор во својство директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 636/96. (4278)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5045/96 на регистарска влошка бр. 1-66745-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „БЕНЕРА - 77“ д.о.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 92/1-2, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 07.02.1996 год. а основач е Драгица Кузмановска од Скопје.

Дејности: 013909, 020110, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 090201, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Драгица Кузмановска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5045/96. (4522)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3691/96 на регистарска влошка бр. 1-33837-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-

гистар промената на директор на Претпријатието за градежништво и трговија на големо и мало „БААС-ИНЖЕНЕРИНГ“ д.о.о. експорт-импорт с. Нераште, Тетово.

Се брише Сефедин Исмаили, се запишува Фејзула Фејзули – директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3691/96. (4523)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4658/96 на регистарска влошка бр. 1-66845-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување надворешно-трговскиот промет на Производно-трговското и услужно претпријатие „ТВИНС-Ј.И.“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Ј.Б. Пиш“ бр. 72 А, Тетово.

Претпријатието е основано со акт за основање од 07.03.1996 год. а основачи се Павловски Ивица и Павловски Јовица од Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 080132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 070302.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Павловски Ивица, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4658/96. (4524)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2907/96 на регистарска влошка бр. 1-4773-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало „ШАР-ПЛАНИНА“ ц.о. увоз-извоз с. Камење, Тетово.

Се брише Ружди Исмаили, се запишува Бесник Исмаили како нов директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2907/96. (4526)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 375/96 на регистарска влошка бр. 1-44895-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатие за книговодство финансиски услуги и трговија „ТОМАИМПЕКС“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Његошева“ бр. 18, Скопје.

Се врши промена на основач, промена на директор промена на застапник во надворешно трговскиот промет.

Основач: Кралевски Александар

Директор: Игор Стефановски неограничено овластување.

Застапник во надворешно трговскиот промет Игор Стефановски – неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 375/96. (4518)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3560/96 на регистарска влошка бр. 1-18268-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „ТЕХНО-МАРК“ извоз-увоз д.о.о. ул. „Раде Кончар“ бр. 4-а, Скопје.

Седиштето на претпријатието се менува и во иднина ќе се води на ул. „13 Ноември“ ДТЦ Островска бр. 9-а, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3560/96. (4519)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1787/96 на регистарска влошка бр. 1-63272-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен промет на Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и угостителство „МОДА МЕШКОВ“ увоз-извоз д.о.о. увоз-извоз ул. „Алексо Демиев“ бр. 9, Тито Велес.

Се проширува дејноста во внатрешен промет: 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1787/96. (4520)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1695/96, на регистарска влошка го запиша во судскиот регистар Акционерското руштво за инженеринг, проектирање, монтажа и промет „ГЕРМОСКОПЕ“ експорт-импорт ц.о. ул. „Скупи“ бр. 47, Скопје.

Имотна листа заверена од Агенцијата на Р.М. Статут на АД „Термоскопје“ – Скопје.

Одлука за трансформација на А.Д. бр. 02-616 од 30.03.1995 год. Список на лицата кои го превземаат управувањето со претпријатието. Решение на комисијата на Владата за трансформација на претпријатијата. Потврда за пренесување бесплатно издадени акции на Фондот за ПИО Прилог бр. 2 и бр. 1. Оглас, акционерска книга, Договор со Агенцијата, извод од Агенцијата за проценката. Одлука за именување на членови на У. одбор. Потврда за хипотека од Агенцијата. Потврда од агенцијата дека менаџ. тим го има уплатено 20% од капиталот (чл. 6 од Договорот и член. 62 од З ТПКОК)

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1695/96. (4520-А)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4519/96 на регистарска влошка бр. 1-66701-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, трговија, угостителство, туризам и услуги „СААДЕТ“ д.о.о. експорт-импорт с. Врпчиште, Гостивар.

Претпријатието е основано со акт за основање 1/96 од 02.03.1996 год. а основач е Мехмедин Хулја од Гостивар.

Дејности: 011313, 011314, 011411, 011413, 011419, 011741, 01174, 011430, 011521, 011710, 011721, 011722, 0117230, 011729, 011730, 011741, 01174, 201749, 011791, 011832, 011910, 011941, 011941, 012142, 01202, 012020, 012310, 012321, 012322, 012323, 012410, 012421, 012429, 012622, 012623, 012624, 012701, 012810, 012830, 012901, 013010, 013021, 013022, 013041, 013071, 013072, 013073, 013121, 050100, 050201, 050202, 050301, 050302, 060401, 060501, 060502, 060503, 060700, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080112, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 090171, 090179, 090181, 110109, 110301, 110302, 110309, 110401, 110402, 110404, 110909, 070310, 070320, реекспорт, малограничен промет со Албанија, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и превоз на патници, застапување и посредување во надворешниот промет, комисионо и консигнационо работење, туристички услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За сторените обврски во правниот промет одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговско работење е Мехмедин Хулја директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4519/96. (4521)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3775/96 на регистарска влошка бр. 1-66837-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост Претпријатието за трговија и услуги „ШКОРПИОН Б“ д.о.о. ул. „Велко Влаховиќ“ бр. 7, Валаново.

Дејности: 012613, 012615, 012622, 012624, 012699, 013010, 013030, 013050, 013114, 013115, 013200, 013400, 013500, 020110, 020140, 03003, 060101, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070132, 070140, 070150, 070230, 070250, 080111, 080112, 080113, 070114, 80119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 070310, 070320.

Основач е Билјана Камчева од Валаново.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. Во внатрешниот и надворешниот трговски промет го застапува директорот Билјана Камчева со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3775/96. (4511)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4230/96 на регистарска влошка бр. 1-66838-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишувањето право за вршење на надворешно трговски промет на Претпријатието за транспорт и услуги „КЕРЦА КИС“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Тодор Чангов“ бр. 50/17, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 20.02.1996 год. а основач е Стојан Кисковски од Скопје.

Дејности: 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070220, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090201, 070310, 070320, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Стојан Кисковски в.д. директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4230/96. (4512)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5092/96 на регистарска влошка бр. 1-12062-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Трговското Претпријатието „МАК 2000“ извоз-увоз а.д. ул. „Томе Арсовски“ бр. 1, Скопје.

Трговско претпријатието „МАК 2000“ извоз-увоз АД ул. „Партизански одреди“ бр. 18, Скопје ново седиште.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5092/96. (4513)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4902/96, на регистарска влошка бр. 1-3941-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Приватното трговско-производно претпријатието „ФИЛОС“ експорт-импорт ц.о. ул. „Бабуна“ бр. 5, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Поповиќ Агата, директор се запишува нов застапник Стојковска Розе, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4902/96. (4514)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4963/96 на регистарска влошка бр. 1-11284-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за реклама,

економска пропаганда и издавачка дејност „ДОГЕР“ ц.о. ул. „Езерци“ бр. 7-6, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Горан Филиповски директор се запишува нов застапник Звонко Кузмановски – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4963/96. (4515)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4679/96 на регистарска влошка бр. 1-60399-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЕКСТРА НОВА 95“ п.о. увоз-извоз ул. „Никола Киров-Мајски“ бр. 44 Скопје.

Се брише: Лазаревски Сашо директор без ограничување.

Се запишува Георгиевски Јорданчо директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4679/96. (4516)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4669/96 на регистарска влошка бр. 1-23331-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма и на основач на Германско Македонска компанија за развој кооперација, застапување и консигнација „ОПТИ-КООП“ д.о.о. ул. „Рузвелтова“ бр. 63а 3/3, Скопје.

Новата фирма на основачот е Претпријатието за производство, промет застапување и посредување „МАК-ВОЗИЛА, МАН ЗАСТАПНИШТВО“ д.о.о. ул. „Рузвелтова“ бр. 63 3/3, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4669/96. (4517)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4598/96 на регистарска влошка бр. 1-4246-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Производно прометното претпријатието „ЕЛЕКТРОН“ д.о.о. експорт-импорт ул. „М. Тито“ бр. 65, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Аломеровиќ Мехмед – директор без ограничување, се запишува нов застапник Аломеровиќ Сафета – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4598/96. (4504)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4533/96 на регистарска влошка бр. 1-18336-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Производно трговското претпријатието „ТОНИ КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 72/3-5, Скопје.

Се менува досегашното седиште на претпријатието што гласело на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 72/3-5, Скопје а сега ќе се наоѓа на ново седиште кое ќе гласи: ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 66, Скопје, П.факс 688.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4533/96. (4505)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4642/96 на регистарска влошка бр. 1-41858-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на Претпријатието за финансиски и деловни услуги „ЕЛЕНА-МАРИЈА“ д.о.о. бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 87/1-16, Скопје.

Досегашниот назив се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатието за градежништво и трговија „ЕЛЕНА-марија“ д.о.о. бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 87/1-16, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4642/96. (4506)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4384/96, на регистарска влошка бр. 1-15355-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за проектирање и изведување работи во градежништвото „ИДАДИЈА-ИНЖЕНЕРИНГ“ д.о.о. ул. „Орце Николов“ бр. 109, Скопје.

Во внатрешен промет се прошируваат следните дејности: 011311, 011319, 011320, 011390, 011920, 011930, 011941, 011949, 011990, 012001, 012002, 012003, 012111, 012112, 012130, 012142, 0120201, 0120202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 012611, 012612, 012613, 012622, 012623, 012699, 012810, 012820, 012830, 012909, 013121, 013122, 013400, 013500, 020129, 060501, 070131, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 100101, 110109, 110302, 110303, 110304, 11620, 110905.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4384/96. (4507)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4575/96 на регистарска влошка бр. 1-66704-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за градежништво и инженеринг „Б & ДИЗАЈН“ ц.о. увоз-извоз бул. „Партизански одреди“ бр. 74а/42 – Скопје.

Дејности: 013400, 013500, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060101, 060105, 050501, 050502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090179, 090189, 090209, 110301, 110302, 110303, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110611, 110612, 110620, 110905, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка и за превземени обврски одговара со сите свои средства.

Директор е Панче Игнатоски од Скопје основач кој ќе го застапува претпријатието во надворешно и внатрешно трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4575/96. (4508)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5355/96 на регистарска влошка бр. 1-1744-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Основното училиште „ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ“ Скопје.

Да се брише досегашниот застапник лицето Лешоски Темпо директор и да се запише новиот застапник Петровска Невенка в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5355/96. (4509)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3610/96 на регистарска влошка бр. 1-62136-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачи и промената на овластено лице на Претпријатието за трговија и деловни услуги „ЧОНА“ д.о.о. ул. „Васил Главининов“ бб, Скопје.

Во Претпријатието пристапува лицето: Митреска Стојмирка. Се запишува Митреска Стојмирка директор без ограничување.

Се брише: Сузана Митковска директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3610/96. (4510)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2944/96 на регистарска влошка бр. 1-66509-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и запишување право на вршење на работи во надворешен трговски промет на Претпријатието за транспорт и трговија „ВАЛПЕГОТ-ШПЕД“ д.о. експорт-импорт ул. „Галишка“ бр. Кавадарци.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-1 од 25.01.1996 год., а основач е Трајче Димовски од Кавадарци.

Дејности: 013099, 013121, 030003, 060502, 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 071029, 070131, 071040, 071050, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070227, 070229, 070230, 070240, 070260, 020121, 020131, 013114, 110309, 110909, 070310, 070320, комисиона продажба, консигнациона продажба, реекспорт, застапување, посредување, шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, малограничен промет со соседните земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара, а основачот одговара во висина на основачкиот влог.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Трајче Димовски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2944/96. (4288)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2939/96 на регистарска влошка бр. 1-47822-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Производно транспортното трговско претпријатие „ЈАВОР“ д.о. увоз-извоз ул. „Браќа Миладинови“, Кавадарци.

Се брише Димитрија Филипов, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен трговски промет Јаворка Филипова, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2939/96. (4289)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3132/96 на регистарска влошка бр. 1-65447-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија и угостителство „ПОРТ-БОНЕРО“ д.о. експорт-импорт ул. „Димката Ангелов Габерот“ бр. 5, Кавадарци.

Се брише Зоран Кујунџиев, се запишува Надица Ристова, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3132/96. (4290)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3195/96, на регистарска влошка бр. 1-61908-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ЕСТ-ТРАДЕ“ д.о. експорт-импорт ул. „Александар Македонски“ бр. 30 Скопје.

Промената на лице за застапување – се брише досегашниот застапник Сашо Настевски, директор, неограничено, се запишува нов застапник Кочова-Кацановска Кристина, директор неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3195/96. (4291)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5147/96 на регистарска влошка бр. 1-66785-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското и производно претпријатие „БАТ КОМПАНИ“ д.о. увоз-извоз ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 16-а, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање а основач е Раза Чоловик.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 060401, 060501, 060502, 060503, 070121, 070132, 070150, 070225, 070127, 070227, 070240, 070260, 080201, 080202, 110109, 110309, 110909, 012611, 012621, 012622, 012623, 013021, 013022, 013050, 013073.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица целосно одговара, а основачот одговара во висина на основачкиот влог.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Раза Чоловик, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5147/96. (4292)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4331/96 на регистарска влошка бр. 1-66694-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за градежништво, трговија и производство „ТАКОС“ д.о.о. експорт-импорт с. Мелница, општина Т. Велес.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 20.2.1996 год.

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 013021, 013022, 020110, 012612, 012622, 012623, 012699, 060501, 060502, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070240, 070250, 070260, 070230, 013072, 013073, 011301, 011302, 11303, 110309, 110304, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080201, 080202, 080203, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, малограничен промет со сите соседни земји, и услуги, застапување на странски правни и физички лица и консигнациона продажба.

Во правниот промет со трети лица претпријатието е со неограничени овластувања.

Основач е Чоревски Ибраим од с. Мелница, општина Т. Велес.

Директор е Чоревски Ибраим, кој е овластен да го застапува и претставува претпријатието во правниот промет со трети лица, внатрешен и надворешен, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4331/96. (4328)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2333/96 на регистарска влошка бр. 1-19953-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за промет, услуги и инжинеринг „ГОГО-КОМИНГ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Коле Канински“ бр. 5, Скопје.

Дејности: 060501, 080190, 080201, 080202, 090121, 110109, 110301, 110304, 110903, фри шопови, реекспорт, консигнациони складови, меѓународна шпедиција, меѓународни туристички агенции, меѓународен превоз на стоки во друмски сообраќај, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународни услуги во друмскиот сообраќај.

Во внатрешниот и надворешниот промет претпријатието ќе го застапува новиот директор Елизабета Гурчиновска, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2333/96. (4329)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4802/96, на регистарска влошка бр. 1-66702-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за угостителство, трговија и посредување „МЕГАКОМ АКУСТИК“ д.о.о. ул. „Васил Главининов“ бр. 31, Скопје.

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01-01 од 12.03.1996 год. а основачи се Зоран Столевски и Игор Петровски од Скопје.

Дејности: 06050, 06050, 060503, 080190, 080201, 080202, 090209, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, откуп на земјоделски, сточарски и шумски производи, печурки и водоземци, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110401, 110402, 110403, 110404, 110902, 110909, 070310, 070320, изведување на инвестициони работи во странство, отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, посредување и застапување во надворешно трговскиот промет, работи на меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајни-агенциски работи, вршење на туристички работи со странство, реекспорт, продажба на стока во слободни царински продавници, консигнациона продажба, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието како д.о.о. истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските превземени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Игор Петровски – директор без ограничување – со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4802/96. (4330)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 414/96 од 29.V.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „ФЛОР ШЕК“, од Скопје, ул. „Спиро Црне“ бр. 1.

За стечаен управник е одредена Катица Гошева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.VI.1996 година, во 8,25 часот, соба бр. 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1283)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 736/96 од 4.XII.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „МЈ КОМПАНИ“, од Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 10.

За стечаен судија е одредена Мирјана Намет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Србољуб Глигоров од Скопје, ул. „Париска“ бр. 2-г. Тел: 252-353.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.I.1996 година, во 8,20 часот, соба бр. 53-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1284)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението II Ст. бр. 534/96 од 29.V.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „ПЦ ПРОМЕТ“, од Неготино, ул. „В. А. Шпанац“ бр. 27.

За стечаен судија е одредена Мирјана Намет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Здравко Лазаров од Неготино, ул. „25 Мај“ бр. 1.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.VII.1996 година, во 9,05 часот, соба бр. 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1285)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 250/96 од 10.IV.1996 г. е отворена стечајна постапка над должникот ПП „ЗИПИ“ од Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 20/10.

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од Скопје, ул. „Петар Мануков“.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.VI.1996 год. во 9,15 ч. соба бр. 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1316)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 457/96 од 27.V.1996 г. е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ „СВЕТА МИСЛА“ од Скопје, ул. „Римска“ бр. 11-а.

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Јакимовски Киро од Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 1-а.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.VI.1996 год. во 8,15 ч. соба бр. 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1316)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 377/96 од 06.V.1996 г. е отворена стечајна постапка над должникот „ТРГОВИЈА“ – Претпријатие во општествена сопственост за промет на големо и мало од Скопје, ул. кеј „Димитар Влахов“ 66.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Михајловски Симон од Скопје, ул. „Белишка“ бр. 18-а, телефон 321-944.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.VII.1996 год. во 9,30 ч. соба бр. 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1317)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1880/95 од 22.IV.1996 г. е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало, производство и услуги „СТИВ ХИТ“ од Скопје, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 18.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.VII.1996 год. во 9,30 ч. соба бр. 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1318)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 538/96 од 13.V.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „ЕВА КОМЕРЦ“ од Демир Капија.

За стечаен судија е одредена Мирјана Намет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Симо Христов од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 59.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.VI.1996 год. во 9,10 ч. соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1336)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенијата и тоа: Ст. бр. 3/96 над ППС „ВИЛЕ“, с. Луковица, Ст. бр. 7/96 над ППС „ЗЕМ-ПРОМЕТ“ – Кочани, Ст. бр. 19/96 над ППС „КИКА“ – Берово, Ст. бр. 27/96 над ППС „АЛЕКСИ“ – Берово, Ст. бр. 43/96 над ППС „СТАРТ 93“ – с. Ратено – Берово, Ст. бр. 71/96 над ППС „БЛАГО-КОМЕРЦ“ – Берово, Ст. бр. 119/96 над ППС „РИВА – МАК-КОМЕРЦ“ – Свети Николе и Ст. бр. 155/96 над ППС „Б. З. КОМЕРЦ“ – Свети Николе, поради немање на имот.

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопански суд на Македонија – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1350)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенијата и тоа: Ст. бр. 36/95 над ПТУ „ЗУЛЕ“ – Свети Николе, Ст. бр. 108/95, над ПП „ПАНОПРОМ“, с. Босилово – Струмица, Ст. бр. 124/95 над ППС „ПАЛАС КОМПАНИ“ – Кочани, Ст. бр. 160/95 над ЗСЗ „ТРО-ПРОМЕТ“ – с. Дрвош – Струмица, Ст. бр. 164/95 над ППУ „ДЕКО ТРАНС“ – Струмица, Ст. бр. 176/95 над ПТ „ДЕСАМ – КОМЕРЦ“ – Струмица, Ст. бр. 196/95 над ППС „НИРВАНА“ – Пробиштип, Ст. бр. 204/95 над ППС „ГАБЕР – ПЛАСТ“ – Берово, поради немање на имот.

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1352)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенијата и тоа: Ст. бр. 159/96 над ТП „Ивана“ – Свети Николе, Ст. бр. 171/96 над ППС „Конто-ком“ – Кочани, Ст. бр. 187/96 над ПТ „Братство единство“ – с. Горно Црнелиште – Свети Николе, Ст. бр. 203/96 нас ППС „Тримекс“ – Делчево, Ст. бр. 207/96 над ПТ „МАПАС“ – Штип, Ст. бр. 258/96 над ППС „Емират“ – Кочани, Ст. бр. 330/96 над ППС „Експрес“ – Струмица, Ст. бр. 492/94 над ПУП „Линк-промет“ – Свети Николе, поради немање на имот.

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1352)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенијата и тоа: Ст. бр. 212/95 над МПТ „Мак-коп“ – Струмица, Ст. бр. 216/95 над ТП „БМ-промет“ – Струмица, Ст. бр. 236/95 над ППС „Руѓина комерц“ – с. Русиново – Берово, Ст. бр. 244/95 над ТП „Заштита комерц“ – Штип, Ст. бр. 256/95 над ППС „Христијан комерц“ – Пробиштип, Ст. бр. 260/95 над ППУ „Супромет“ – Струмица, Ст. бр. 268/95 над ПТ „Мелбурн комерц“ – Штип, Ст. бр. 276/95 над ТП „Газеп“ – Штип, поради немање на имот.

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите

имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(1353)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенијата и тоа: Ст. бр. 284/95 над ППС „БУО“ – Радовиш, Ст. бр. 292/95 над ППС „ВЕМА“ – Винаца, Ст. бр. 300/95 над ТП „Изолтерма“ – Свети Николе, Ст. бр. 316/95 над ПП „Накоплод“ – Струмица, Ст. бр. 324/95 над ТП „МИТ“ – Штип, Ст. бр. 328/95 над ТП „Трго-сан“ – Струмица, Ст. бр. 336/95 над ТП „Са-ма“ – „Свети Николе и Ст. бр. 344/95 над ППУ „Љоки“ – с. Робово – Струмица, поради немање на имот.

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(1354)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенијата и тоа: Ст. бр. 448/95 над ПУТП „Малага-импекс“ – Штип, Ст. бр. 472/95 над ПТП „Интернационал“ НБГ – Штип, Ст. бр. 484/95 над ПП „Довани компани“ – Струмица, Ст. бр. 508/95 над ПТП „Гамакс“ – Струмица, Ст. бр. 516/95 над ПТУ „Ени-промет“ – Свети Николе, Ст. бр. 540/95 над ПТ „Вал-комерц“ – Штип, Ст. бр. 544/95 над ТП „Гулмас“ – Штип, Ст. бр. 592/95 над ППС „Палермо-68“ – Кочани, Ст. бр. 600/95 над ТП „ИДО“ – Струмица, поради немање на имот.

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(1355)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенијата и тоа: Ст. бр. 348/95 над ТП „Ком-кинг“ – Струмица, Ст. бр. 352/95 над ПП „Југенекс“ – Струмица, Ст. бр. 360/95 над ПТП „Југотметал“ – Струмица, Ст. бр. 372/95 над ПУТП „Сапуниев“ – Струмица, Ст. бр. 380/95 над ППС „Разнопромет“ – Струмица, Ст. бр. 384/95 над ППС „Зумбул“ – Делчево, Ст. бр. 388/95 над ТП „Радански пат“ – Штип, Ст. бр. 428/95 над ПТ „Цет комерц“ – Штип, Ст. бр. 444/95 над ППС „Глори-вал“ – Кочани, поради немање на имот.

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(1356)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенијата и тоа: Ст. бр. 604/95 над ППС „Фиданка-промет“ – с. Сарај – Струмица, Ст. бр. 616/95 над ПТП „Сабрина 93“ – с. Грдовци – Кочани, Ст. бр. 620/95 над ПУТ „Цапара“ – Штип, Ст. бр. 624/95 над ТП „Ина-трејд“ – Струмица, Ст. бр. 628/95 над ПП „Алпина“ – Штип, Ст. бр. 632/95 над ППС „Свежина“ – Кочани, Ст. бр. 636/95 над ППС „Три бисера“ – Штип, Ст. бр. 644/95 над ППС „Проком“ – Пробиштип, Ст. бр. 652/95 над ППС „Ферум“ – Штип, поради немање на имот.

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(1357)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенијата и тоа: Ст. бр. 664/95 над ППС „Вито-комерц“ – Винаца, Ст. бр. 700/95 над ППС „Киком“ – Делчево, Ст. бр. 716/95 над ППС „Цвет“ – Пехчево, Ст. бр. 732/95 над ППС „Тјаша“ – Берово, Ст. бр. 736/95 над ППС „Пика комерц“ – Штип, Ст. бр. 740/95 над ПТП „Вис-пром“ – Штип, Ст. бр. 752/95 над ПТП „Рилмак“, с. Вељуса – Струмица, Ст. бр. 768/95 над ППС „Невен“ – с. Киселица-Делчево и Ст. бр. 768/95 над ППС – „Задругар“ – Делчево, поради немање на имот.

По правосилноста на решенијата горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(1358)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 454/96 од 30.V.1996 година над „Австралија експрес“ – Охрид отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(1360)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 439/96 од 30.V.1996 година над СЗ „Евтина Градба“ – с. Плитишта отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(1361)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 418/96 од 30.V.1996 година над ПП „Ница“ – Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(1362)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 379/96 од 30.V.1996 година над ПП „М-ЦОНА КОМЕРЦ“ – Крушево отвори стечајна постапка но не ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(1363)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 424/96 од 30.V.1996 година над ПП „Развиток“ – с. Подгорци отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(1364)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 397/96 од 30.V.1996 година над ПП „Кирјакови“ – Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(1365)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 328/96 од 29.IV.1996 година над ПП „Диор“ – Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(1369)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 436/96 од 30.V.1996 година над ПП „Стрижак“ – с. Лабуништа, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(1370)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 391/96 од 30.V.1996 година над ПП „Леан Комерц“ – Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(1371)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека се отвора стечајна постапка против должниците: Ст. бр. 348/96, ПП „Моникопром“ – Битола; Ст. бр. 345/96 – ПП „Мак импекс“ – Битола, Ст. бр. 336/96 ПП „Мангилпром“ с. Вардино, Демир Хисар сите од 7.V.1996 година, Ст. бр. 324/96 ПП „Добница промет“ – Прилеп; Ст. бр. 366/96 ПП „Остин“ – Битола; Ст. бр. 321/96 ПП „Годиносто“ с. Горенци сите од 14.V.1996 година, Л. бр. 130/96 ПП „Квинтација“ – Битола, од 15.V.1996 година, Л. бр. 118/96 ПП „Зона шпед“, Струга, Л. бр. 58/96 – ПП „Мегало полис“, с. Враништа, Ст. бр. 141/96, 256/96, 414/96, Л. бр. 103/96, ПП „Тера кола“ – Прилеп сите од 20.V.1996 година, Ст. бр. 1179/95, 148/96, 358/96, Ст. бр. 381/96 – ПП „Сига – М“ – Прилеп, двете од 21.V.1996 год. Л. бр. 97/96 ПУТП „Сибикани“ – Охрид и Л. бр. 133/96 ПП „Рунтеск“ – Битола, двете од 29.V.1996 година и Л. бр. 106/96 ПП „Марито Р“ – Прилеп од 22.V.1996 година но не се спроведува и стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(1372)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 101/94 објавува дека се заклучува стечајната постапка против должникот ПП „Ником“ – Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(1373)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека се отвора стечајна постапка против должниците: Ст. бр. 279/96, 448/96 – ПП „СГ комерц“ – Битола и Ст. бр. 252/96, 445/96 – ПП „Сонеста компани“ – с. Лабуништа двете од 11.IV.1996 година, Ст. бр. 309/96 ПП „Вани комерц“ – Струга, Ст. бр. 231/96 – ПП „Чала“ – Прилеп, Ст. бр. 234/96 ПП „Македонска надеж“ – Прилеп, и Ст. бр. 229/96 ПП „Ника компани“ – Прилеп, сите од 16.IV.1996 година, Ст. бр. 63/96, Ст. бр. 318/96 ПП „Од А до III“ – Битола и Ст. бр. 291/96 ПП „Низа комерц“, с. Лабуништа двете од 18.IV.1996 година Л. бр. 70/96 ППТУ „Електроник Дуно“ – Струга од 19.IV.1996 година, Л. бр. 64/96 ПЗП „Зопро кооп“ – Прилеп – Л. бр. 82/96 ПП „Небодидра“ – Битола двете од 26.IV.1996 год. но не се спроведува стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(1374)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Ст. бр. 305/94 од 29.V.1996 година објавува дека е отворена стечајна постапка над ТП „Интерком“ – Штип, со решение Ст. бр. 463/96 од 31.V.1996 година е отворена стечајна постапка над ТП „Соник“ – Штип.

За стечаен управник е поставен Коле Јорданов, дипломиран економист од Штип.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ со пријави и докази во 2 примероци и платена такса од 600 денари на жиро сметка 41400-840-028-3338 – Републички буџет.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 24.VI.1996 година во 9 часот во просториите на овој суд. Огласот е прикачен на судската табла на 31.V.1996 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(1375)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Ст. бр. 388/94 од 28.V.1996 година по предлог на стечајниот должник отвори постапка за присилно порамнување над должникот ПОС Ју-сервис во стечај – Струмица.

Стечајниот должник предлага да ги исплати утврдените побарувања на доверителите во висина од 100% во рок од една година сметано од денот на заклучувањето на порамнувањето.

Исплатата ќе се врши во пари во висина на утврдените побарувања на доверителите.

Должноста и овластувањата на управник на присилното порамнување во стечај ќе ја извршува досегашниот стечаен управник Борис Грозданов.

Рочиштето за присилно порамнување се закажува за 25.VI.1996 година во 10 часот, соба број 10 на Окружниот стопански суд во Штип.

Се повикуваат доверителите да дојдат на рочиштето за постигнување на присилното порамнување во стечај, и по писмен пат да се произнесат за прифаќање на условите за присилно порамнување.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(1376)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 580/96 од 06. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало „БОКОС“ увоз-извоз ц.о. со жиро сметка 40320-601-66482, од Кичево ул. „Кузман Јосифовски – Питу“ бр. 17.

За ликвидационен управник е одреден Бранко Димитровски од Скопје, ул. „Мито Хадивасилев Јасмин“ бр. 6/1-7, телефон 238-611.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17. VII. 1996 година, во 8.30 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1407)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 633/96 од 18. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за трговија и увоз-извоз „Миг Трејд“, д.о.о. со жиро сметка 40100-601-198480, од Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 17/18.

За ликвидационен управник е одреден Бранко Димитровски од Скопје, ул. „Мито Хадивасилев Јасмин“ бр. 6/1-7, телефон 238-611.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20. VII. 1996 година, во 8.30 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1408)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 579/96 од 06. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и увоз-извоз на големо и мало „ТИ-ЦЕ“ д.о.о. експорт-импорт, со жиро сметка 40120-601-129428, од Скопје ул. „Партизански одреди“ бр. 101.

За ликвидационен управник е одреден Бранко Димитровски од Скопје, ул. „Мито Хадивасилев Јасмин“ бр. 6/1-7, телефон 238-611.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17. VII. 1996 година, во 8.30 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1409)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 619/96 од 12. VI. 1996 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија „РЕЦИ КОМ“, ц.о. експорт-импорт, од с. Бедиње – Куманово, ул. „Т. Јовановски“ бр. 21, Куманово.

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, телефон 227-300.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23. VII. 1996 година, во 9.00 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1396)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 597/96 од 10. VI. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Производното трговско претпријатие „Саваш“ д.о.о. увоз-извоз, Скопје, ул. „39“ бр. 19, Скопје.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Орлан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 15. VII. 1996 година во 8.10 часот во соба број 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1348)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи ликвидационата постапка со решенијата и тоа: Л. бр. 41/95 над ТП „Сова“ – Струмица, Л. бр. 69/95 над ППС „Дени“ Струмица, Л. бр. 6/96 над ППС „Авто-комерци“ с. Босилово – Струмица, Л. бр. 14/96 над ППС „Комуна“, с. Ново Село – Струмица, Л. бр. 34/96 над ППС „Шампион“ – Кочани, Л. бр. 38/96 над ППС „Станком“ – Струмица, Л. бр. 42/96 над ППС „Хераком“ – Виница, Л. бр. 50/96 над ТП „Лан-експорт“ – Струмица, Л. бр. 54/96 над ППС „Гавро“, с. Муртино – Струмица, Л. бр. 58/96 над ПТП „Унионпромет“ – Радовиш, поради немање на имот.

По правосилноста на решенијата, горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите

имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1349)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 131/96 од 22. V. 1996 година над ПП „Глобал Интернационал“ – Битола отвори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1359)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 134/96 од 24. V. 1996 година над ПП „Ријана“ – Струга отвори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1366)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 128/96 од 27. V. 1996 година над ПП „Сисил“ – Битола отвори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1367)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 140/96 од 28. V. 1996 година над ПП „Фојер“ – Струга отвори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1368)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 598/96 од 07. VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „Таково-Комерт“ експорт-импорт п.о. од Скопје ул. „Коле Неделковски“ бр. 9.

За ликвидационен управник е одреден Драган Величковски од Скопје ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 17. VII. 1996 година, во 9 часот, соба бр. 53-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1333)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 518/96 од 28. V. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот ТП „СЕЗАМ“ – жиро сметка 40100-601-334043 од Скопје ул. „Рудо“ бр. 61.

За ликвидационен управник е одреден Христов Тодор од Скопје, ул. „В. С. – Бато“ бр. 43/50.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 04. VII. 1996 година, во 11.00 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1334)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 583/96 од 04. VI. 1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговското претпријатие „Елита Експорт“ увоз-извоз ц.о. од Скопје ул. „Владимир Комаров“ бр. 8-4/3.

За ликвидационен управник е одреден Петровски Тодорче од Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23, телефон 424-954.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 04. VII. 1996 година, во 11 часот, соба бр. 53-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1335)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 605/96 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало „ТОРНАДО“ увоз-извоз со ЦО, жиро сметка 40100-601-78464 од Скопје ул. „Народен фронт“ бр. 11/27.

За ликвидационен управник е одредена Драгица Иванчикова од Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 15/11-12, телефон 363-730.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 14. VII. 1996 година, во 8.10 часот, соба бр. 53-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1343)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 578/96 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за меѓународна и внатрешна шпедиција и трговија „Игншвед“ ЦО увоз-извоз со жиро сметка 40100-601-158680 од Скопје, ул. „Ангел Димов“ бр. 8/5-3.

За ликвидационен управник е одредена Драгица Иванчикова од Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 15/11-12, телефон 363-730.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 07.VII.1996 година, во 8,10 часот, соба бр. 53-а во овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1344)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 602/96 од 11.VI.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Енес Комерц“ увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. „Јајце“ бр. 62-а.

За ликвидационен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Орда Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 18.VII.1996 година, во 8,10 часот, соба бр. 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1345)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 603/96 од 11.VI.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, транспорт и услуги „Денабис“ доо увоз-извоз од Скопје, ул. „Питу Гули“ бр. 70.

За ликвидационен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Орда Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 18.VII.1996 година, во 8,20 часот, соба бр. 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1346)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 587/96 од 10.VI.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за превоз и трговија на големо и мало увоз-извоз „Ринас-Компани“ од Скопје, ул. „Сараевска“ бб, с. Сарај.

За ликвидационен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Орда Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 15.VII.1996 година, во 8,15 часот, соба бр. 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1347)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 576/96 од 06.VI.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало увоз извоз „Југо-свис“ д.о.о. од Кичево ул. „Ужичка“ бр. 15.

За ликвидационен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје ул. „Орда Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 15.VII.1996 година, во 8,15 часот, соба бр. 53-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1310)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 574/96 од 06.VI.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало увоз извоз „Виктор“ д.о.о. од Кичево, бул. „Ослободување“ бр. 11/7.

За ликвидационен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје ул. „Орда Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 15.VII.1996 година, во 8,10 часот, соба бр. 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1311)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печата:

Правоаголен печат под назив: „Д-р Елена Трајчевска лекар по општа медицина 33723“ (2971)

Тркалезен печат под назив: „Назли Илази С.Т.Д. ФОРТУНА, Тетово“ (2972)

Тркалезен печат со димензија од 26 мм под назив: „Сојуз на друштвата на библиотекарите на СР Македонија – Скопје“ (2973)

Правоаголен печат под назив: „Колонијал „ВИЗ“ Видосава Ѓурчевска Скопје“ (3042)

Правоаголен печат под назив: „ЕУРОАС“ Д.О.О. Претпријатие за производство, услуги и трговија, извоз-увоз, Скопје“ (3043)

Тркалезен печат под назив: „Гимназија „Панче Попоски“ Гостивар“ (на македонски, албански и турски јазик)“ (3044)

Тркалезен печат под назив: „Училиште за средно образование „Браќа Миладиновци“ Скопје“ (со знак 1). (3045)

Четвртаст печат под назив: „ИНТЕРЕУРОПА“, Скопје, Меѓународна шпедиција, д.о.о. Скопје, печат бр. 1“ (3046)

Четвртаст печат под назив: „Колонијална продавница „ЗОКИ“ Василева Афродита ул. „4-ти јули“ бр. 1, Горче Петров, Скопје“ (2967-а)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Друштво со ограничена одговорност „Металпромет – Скопје“ – Скопје д.о.о. експорт-импорт“ (3076)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Трговско-услужно претпријатие на големо и мало експорт-импорт „Беки Трејд“ д.о.о. – Скопје“ (3075)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 667845 на име Крстич Мирјана, ул. „Србо Тимовиќ“ бр. 2/17, Куманово. (2952)

Пасош на име Ѓорѓиев Иван, с. Бучинште, Пробити-тип. (2953)

Пасош бр. 0061408 издаден од УВР Прилеп на име Кантуроска Рукије ул. „Раде Ивановски“ 8, Прилеп. (2955)

Пасош на име Ердан Бајрамов ул. „Радански пат“ бр. 169, Штип. (2956)

Чекови бр. 10527226 до 10527230 од тековна сметка 20262/92 на име Радмила Бојковска, Скопје. (2957)

Пасош бр. 0049237 на име Трпчевски Цане ул. „Васа Пелагиќ“ бр. 27, Битола. (2965)

Пасош бр. 0488831 на име Јованов Тони ул. „Ана Појкова“ бр. 7, Радовиш. (2966)

Пасош бр. 115943 на име Илијева Славица с. Зрновци, Кочани. (2967)

Пасош бр. 115989 на име Илијев Панче, с. Зрновци, Кочани. (2968)

Пасош бр. 425401/94 издаден од УВР Титов Велес на име Видов Ѓоре ул. „Нада Бутникошарова“ бр. 3/12, Титов Велес. (2958)

Пасош бр. 124291/93 издаден од УВР Скопје на име Муамет Љамалари ул. „Цветан Димов“ бр. 116, Скопје. (2959)

Пасош бр. 561949/95 издаден од УВР Скопје на име Младен Пешевски с. Побожје, Скопје. (2960)

Пасош бр. 005566/92 издаден од ГУВР Скопје на име Хануш Алија ул. „Челопек“ бр. 2-а, Скопје. (2961)

Пасош бр. 101827/93 издаден од УВР Скопје на име Нермина Авдовик ул. „Никола Тесла“ бр. 2-II/10, Скопје. (2962)

Пасош бр. 210116/94 издаден од УВР Скопје на име Тодорчо Спиrowsки ул. „Салвадор Аљенде“ бр. 26, Скопје. (2963)

Пасош бр. 013264/93 издаден од УВР Скопје на име Изет Ризаковски ул. „Цветан Димов“ бр. 122, Скопје. (2964)

Пасош бр. 0150386 на име Стојков Трајче с. Сопот, Кавадарци. (2964-а)

Пасош бр. 89244/93 издаден од УВР Тетово на име Беѓули Мамудије с. Цепчиште, Тетово. (2965-а)

Пасош бр. 639879 издаден од ГУВР Скопје на име Димишковски Боривоје ул. „Народен фронт“ бр. 21, Скопје. (2966)

Пасош бр. 343284 издаден од УВР Куманово на име Младеновска Лила ул. „Будимир Поповски“ бр. 12, Куманово. (2934)

Пасош бр. 459736 на име Исмаили Сефер с. Дебрење, Гостивар. (2936)

Пасош бр. 688191 на име Јанкуловска Мирка ул. „Охридска“ бр. 28, Кочани. (2937)

Пасош бр. 246195 на име Иљас Исмаили с. Д. Палчиште, Тетово. (2938)

Чекови од бр. 09-9869243 – 9869251 од тековна сметка бр. 23258-19 на име Србољуб Глигоров ул. „Париска“ бр. 25, Скопје. (2939)

Пасош бр. 17291 издаден од ОВР Струга на име Мамауди Минир, Струга. (2940)

Пасош бр. 0313648 издаден од УВР Прилеп на име Димеска – Цветаноска Тодорка ул. „Браќа Шемкоски“ бр. 21, Прилеп. (2943)

Пасош бр. 042329 на име Емини Муса ул. „Иво Лола Рибар“ 44, Гостивар. (2944)

Чекови од бр. 10867174 до 10867185 на име Манчо Ефремов ул. „Никола Тесла“ бр. 6/1-8, Скопје. (2945)

Пасош бр. 055427 издаден од УВР Куманово на име Јахија Самит с. Отља ЗП Матејче, Куманово. (2946)

Чекови бр. 1344601 – 1344610 и картичка бр. 404-31 на име Симеон Ефремов ул. „Страно Пинџур“ бр. 10, Штип. (2947)

Пасош на име Трајче Голомев ул. „Сутјеска“ бр. Б-ц/2/3, Штип. (2948)

Чекови бр. 57364, 1267356, 1267357, 1267358, 1267359, 1267360, на име Шишков Методи ул. „Рудо“ бр. 8, Штип. (2950)

Сообраќајна дозвола на име Даути Мусо с. Ново Село, Тетово. (2951)

Чековна картичка бр. 110896-18 и чек бр. 1569422, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Живанка Спасевска, Скопје. (1726)

Чековна картичка бр. 102478-15 и чекови од бр. 2615980 до 2615984, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Загорка Николова, Скопје. (1727)

Чекови од бр. 2409160 до 2409177 и 2409179, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр. 00456109, на име Гордана Младеновска, Скопје. (1728)

Решение Уп. Бр. 25-1522 од 14.IV.1995 година за промет на мало со овошје, зеленчук и преработки, издадено од Министерството за стопанство – Секретаријат за стопанство – Центар – Скопје на име Халит Сума, Скопје. (1729)

Решение Уп. бр. 12-1789 од 04.III.1991 година, издадено на име Милошевска Наташа, Скопје. (1730)

Работничка книшка на име Хузри Мурсељи, Скопје (1732)

Работничка книшка на име Зекир Шадија, Скопје (1733)

Работничка книшка на име Ештрефи Цемал, Скопје (1734)

Работничка книшка на име Селим Мејди, Скопје (1735)

Работничка книшка на име Бранко Моконски, Скопје (1736)

Работничка книшка на име Светлана Маковска, Скопје (1737)

Работничка книшка на име Мишко Нелоски, Скопје (1738)

Воена книшка на име Димишковски Ѓорѓи, Скопје (1739)

Работничка книшка на име Роса Стојановска, Скопје (1740)

Работничка книшка на име Манушев Васил, Скопје (1741)

Работничка книшка на име Стојан Петковски, с. Љуботен, Скопје (1742)

Решение Уп. бр. 12-8841 од 08.XII.1988 година, издадено на име Димче Соколовски, Скопје. (1773)

Чековна картичка бр. 8458-45 и чекови од бр. 2985955 до 2985962, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Марија Петрушевска, Скопје (1774)

Чек бр. 3119397 од тековна сметка бр. 42729-61 издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Светлана Ѓорѓиевска, Скопје. (1775)

Чекови од бр. 0002313504 до 0002313508, издадени на тековна сметка бр. 0033734.76 од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Драган Настевски, Скопје (1776)

Чековна картичка бр. 16559-28 и чекови од бр. 786154 до 786171, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Зоран Цали, Скопје. (1777)

Чековна картичка бр. 81986-16 и чек бр. 2279462, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Снежана Градовска, Скопје. (1778)

Работничка книшка на име Ибадете Далоши, Скопје (1779)

Работничка книшка на име Сабри Бакију, с. Студеничани, Скопје (1780)

Работничка книшка на име Насер Ибиши, Скопје (1781)

Свидетелства за завршени I и II година, издадени од ЕМУЦ „Коце Металец“ во Скопје на име Есад Смајовиќ, Скопје. (1782)

Работничка книшка на име Дејан Петончески, Скопје (1783)

Работничка книшка на име Мишо Василевски, Скопје (1784)

Чековна картичка и чекови на име Милошевски Ѓуро, Струга (1819-а)

Чековна картичка бр. 102331-66 и чекови бр. 2727786, 2727787, 2684754 и 2684755, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Катерина Кувенџиска, Скопје (1918)

Чековна картичка бр. 29306-26 и чекови од бр. 7936502 до 7936510, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Ружица Смилевска, Скопје (1919)

Пасош бр. 0452385 издаден од ОВР Делчево на име Николовска Јадранка, М. Каменица. (3046-а)

Пасош на име Незироски Кенан, ул. „Тошо Даскало“ бр. 39, Битола. (3047)

Пасош бр. 0016974 издаден од УВР Гевгелија на име Трифунов Дејан, ул. „Гоце Делчев“ бр. 44/1-3, Гевгелија. (3040)

Пасош бр. 0713426 издаден од УВР Гевгелија на име Трифунов Лазар, ул. „Гоце Делчев“ бр. 44/1-3, Гевгелија. (3041)

Пасош бр. 124442/93 издаден од Скопје на име Љубе Волкановски, ул. „Благоја Паровиќ“ бр. 68/1-4, Скопје. (3017)

Пасош бр. 172039 издаден од Кичево на име Рамазан Ајрора, с. Трапчин Дол, Кичево. (3018)

Пасош бр. 674747/95 издаден од УВР – Тетово на име Идризи Селвије, с. Глоѓа, Тетово. (3019)

Пасош бр. 739166/95 издаден од УВР Тетово на име Садик Мимоза, с. М. Речица, Тетово. (3020)

Пасош бр. 0743025 издаден од ГУВР Скопје на име Ацо Спасовски, ул. „Малешевска“ бр. 21, Скопје. (3021)

Пасош бр. 327486/94 издаден од ГУВР Скопје на име Адмир Бекирагиќ, Скопје. (3022)

Пасош бр. 391889/94 издаден од ГУВР Скопје на име Зафиров Катерина, ул. „Дебарца“ бр. 11, Скопје. (3023)

Пасош бр. 32923/93 издаден од ГУВР Скопје на име Соколов Коце, ул. „Б. Миладиновци“ бр. 18, с. Мралино, Скопје. (3024)

Пасош бр. 481343/93 издаден од ГУВР Скопје на име Азири Сејфула, ул. „Патрик Лумумба“ бр. 13-а, Скопје. (3025)

Пасош бр. 158240 издаден од ГУВР Скопје на име Сефери Нафи ул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 39/3-19, Скопје. (3025)

Пасош бр. 435383/94 издаден од ГУВР Скопје на име Милошевски Оливер, ул. „Валандовска“ бр. 4/1/7, Скопје. (3027)

Пасош бр. 153165/93 издаден од ГУВР Скопје на име Камуран Саитов, ул. „Диме Мечето“ бр. 50, Скопје. (3028)

Пасош бр. 751759/95 издаден од ГУВР Скопје на име Алимовски Алим, бул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 28/8, Скопје. (3029)

Пасош бр. 211642 издаден во Скопје на име Софија Гошевска, ул. „Лука Геров“ бб, Г. Петров, Скопје. (3030)

Пасош бр. 158287/94 издаден од ГУВР Скопје на име Несими Синан, ул. „Градиште“ бр. 36, Скопје. (3031)

Пасош бр. 160893/94 издаден од ГУВР Скопје на име Несими Урвета, ул. „Градиште“ бр. 36, Скопје. (3032)

Пасош бр. 814292/95 издаден од ГУВР Скопје на име Несими Несим, ул. „Градиште“ бр. 36, Скопје. (3033)

Пасош бр. 285603 издаден во Скопје на име Живко Поп Трпев, ул. „Ван Гог“ бр. 8-6, Скопје. (3034)

Пасош бр. 0600917 издаден од ГУВР Скопје на име Реџеми Мурат, с. Долно Свиляре, Скопје. (3035)

Пасош бр. 435055 издаден од ГУВР Скопје на име Шерифи Рамизе, ул. „Алија Авдовиќ“ бр. 6, Скопје. (3036)

Пасош бр. 435125 издаден од ГУВР Скопје на име Шерифи Дестан, ул. „Алија Авдовиќ“ бр. 6, Скопје. (3037)

Пасош бр. 353021 издаден во Скопје на име Веселин Тодоровски, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 33-а/32, Скопје. (3038)

Пасош бр. 390212/94 издаден во Скопје на име Орхан Мустафа, ул. „Панче Неделковски“ бр. 57/2, Скопје. (3039)

Пасош бр. 0531127 на име Дука Бујар, Дебар. (3040-а)

Пасош бр. 746832/95 издаден од УВР Скопје на име Јосиф Спасовски, ул. „Разловечко востание“ бр. 22/7, Скопје. (2994)

Работна книшка и здравствена легитимација на име Веселовска Адифет, с. Инџиково, Скопје. (2995-а)

Пасош бр. 39379 на име Севдије Салиу, ул. „Љубица Богеска“ бр. 13, Кичево. (2996-а)

Пасош бр. 0608693 на име Сипковски Трајан, ул. „Партизанска“ бр. 56-4-45, Битола. (2997-а)

Потврда за оцаринето возило „Крома“ бр. 1550074, бр. на пасија ЗФА 15400000417529 со KW 85 издадена од Царинарница Скопје, на име „АВТОПРОГРЕС“ АД Тетово. (2985)

Пасош бр. 0254229 издаден од ОВР Неготино на име Јовановиќ Синиша, с. Криволак, Неготино. (2986)

Пасош бр. 816178/95 издаден од УВР Скопје на име Исмет Мусли, ул. „К. Абрашевиќ“ бр. 14, Скопје. (2987)

Пасош бр. 620697/95 издаден од УВР Крушево на име Аки Идризовиќ, с. Житоше, Крушево. (2988)

Пасош бр. 169043 издаден од Кратово на име Чедо Јаневски, с. Пендаќ, Кратово. (2989)

Пасош бр. 754863/95 издаден од УВР Куманово на име Валентина Арсовска, с. Ерџелија, Св. Николе. (2990)

Пасош бр. 493333/94 издаден од УВР Куманово на име Стефановски Стојан, ул. „Павле Станоев“ бр. 1, Куманово. (2991)

Пасош бр. 429533/94 издаден од ГУВР Скопје на име Стојановски Мирко, ул. „Вич“ бр. 26/26, Скопје. (2992)

Пасош бр. 324956/94 издаден од ГУВР Скопје на име Алија Фетаовиќ, с. Средно Коњари, Скопје. (2993)

Пасош бр. 429201/94 издаден од УВР Скопје на име Дејан Митевски, ул. „Димче Милошевски“ бр. 22, Скопје. (2995)

Пасош бр. 436915/95 издаден од УВР Скопје на име Саше Митевски, ул. „Димче Милошевски“ бр. 22, Скопје. (2996)

Пасош бр. 563546/95 издаден од УВР Скопје на име Себахат Пајазити, ул. „М. Тито – 3“ бр. 17, Скопје. (2997)

Пасош бр. 128620 издаден во Скопје на име Ѓурѓевска Ѓорѓевиќ, ул. „Финска“ бр. 85, Скопје. (2998)

Пасош бр. 444750 издаден во Скопје на име Војислав Акимовски, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 87/1/16, Скопје. (2999)

Пасош бр. 444595 издаден во Скопје на име Марија Акимовска, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 87/1-18, Скопје. (3000)

Пасош бр. 0261029 на име Наумова Лидија, ул. „Илинденска“ 55, Битола. (3001-а)

Пасош бр. 526568 издаден од ОВР Струга на име Цаноски Исмет, с. Окиси, Струга. (3002-а)

Пасош бр. 366908 издаден од ОВР Штип на име Стојан Арсов, ул. „Добре Радосављевиќ“ бр. 9, Штип. (3003-а)

Пасош бр. 0003531 на име Екрем Сефоски, Дебар. (3005-а)

Пасош бр. 323178/94, издаден во Скопје на име Целал Јакуп ул. „146 бис“ бр. 28, Скопје. (3062)

Пасош бр. 086605, издаден од УВР Тетово на име Измит Вејсели ул. „Илинденска“ бр. 221, Тетово. (3063)

Пасош бр. 254289, издаден од ОВР Неготино на име Борче Божинов ул. „Диме Мирчев“ бр. 59, Неготино. (3064)

Пасош бр. 588712, издаден во Скопје на име Илбер Идризи, ул. „Отокар Кершовани“ бр. 33, Скопје. (3065)

Пасош бр. 703516, издаден во Скопје на име Рамадан Ибраими бул. „Македонско косовска бригада“ бр. 20/8, Скопје. (3066)

Пасош бр. 0297658, издаден од ОВР Дебар на име Мефил Мифтароски с. Могорче, Дебар. (3067)

Пасош бр. 0130700/93, издаден во Скопје на име Зоран Тодоров бул. „Јане Сандански“ бр. 36/III-7, Скопје. (3068)

Пасош бр. 536350/94, издаден во Скопје на име Јадранка Манасиева, ул. „Џон Кенеди“ бр. 27/IV-41, Скопје. (3069)

Пасош бр. 786985/95, издаден од ГУВР Скопје на име Ристевски Благојче, с. Долно Лисиче, Скопје. (3070)

Чекови бр. 1052589-7, 1061454-3, 1061458-4, 1061459-2, 1077501-3, 1077502-1, 1077503-9, 1077504-7, 1077505-4, 1077506-2, 1077507-0, 1077508-8, 1077509-6, 1077510-4 издаден на тековна сметка бр. 4000-66-01037-4 од Инвест банка ад. Скопје, на име Соња Десковска ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 64/3-4, Скопје. (3071)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, а во врска со чл. 4 и 12 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, ДОО за земјоделство и сточарство „Први Мај“ Мездра Св. Николе објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. ДОО за земјоделие и сточарство „Први Мај“ с. Мездра – Св. Николе ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посебен образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите да ги доставуваат во два примероци од кои едниот до Агенцијата на Република Македонија за трансформацијата на претпријатијата со општествен капитал, а другиот до ДОО „Први Мај“ с. Мездра Св. Николе.

(1390)

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Службен весник на РМ“ бр. 38/93) Претпријатието во општествена сопственост ОПЗПТП „Црвени Брегови“ с. Црвени Брегови – Неготино објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. ОПЗПТП „Црвени Брегови“ – Неготино ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон претпријатието, во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

2. Седиштето на претпријатието ОПЗПТП „Црвени Брегови“ е во с. Црвени Брегови – Неготино.

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија „Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) кои истовремено се доставуваат и до Агенцијата на Република Македонија во Скопје на ул. „Даме Груев“ бр. 14 пош. факс 410 и ЗПТП „Црвени Брегови“ – Неготино.

(1392)

Врз основа на Член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на Р. Македонија 38/93) а во врска Член 4 од Законот за трансформација на претпријатијата и задруги со општествен капитал (Сл. весник на Р.М. 19/96), ЗК „АНСКА РЕКА“ АД. Валандово во стечај објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. ЗК „АНСКА РЕКА“ АД Валандово во стечај ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Р. Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања од претпријатието, освен земјоделско земјиште, во рок од 60 дена, сметано од денот на објавувањето на Огласот.

2. Седиштето на ЗК „АНСКА РЕКА“ АД Валандово во стечај е на Улица „Првوماјска“ бб-Валандово.

3. Пријавувањето на побарувањето се врши на образец потпишан од Агенцијата на Р. Македонија (Сл. весник на Р. Македонија 3/94) кој истовремено се доставува и до Агенцијата на Р. Македонија Скопје Улица „Даме Груев“ бр. 14, поштенски факс 410.

О Б Ј А В И

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал МЗТ „Хепос“ Д.О.О. – Скопје

О Б Ј А В У В А

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 13.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го превземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Перо Наков бб. во време од 8 до 14 часот.

(1432)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АДМС „Благој Мучето – Струмица

О Б Ј А В У В А

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 13.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Климент Охридски“ бр. 27 Струмица во време од 7 до 14 часот.

(1434)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ЕМУП „СЕРВИС“ А.Д. – Скопје

О Б Ј А В У В А

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 6.06.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на

претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Љубљанска“ бб во време од 08 до 13 часот.

(1391)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ФЛИП ФЛОП“ – Кавадарци

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 6.06.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Фердо Росомански“ бб, во време од 08 до 15 часот.

(1393)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „Нико Доага“ – Крушево

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 13.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Манчу Матак“ бр. 3 во време од 8 до 14 часот.

(1412)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, МЗТ „Опрема за возила“ ДОО – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 13.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Перо Наков“ бб, во време од 7 до 15 часот.

(1413)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „Коста Абраш“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 6.06.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Кленоец“ бб, Охрид во време од 9,00 до 13,00 часот.

(1414)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Угостителско-трговското претпријатие „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од Титов Велес; претпријатие во општествена сопственост, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ СО ПОПУСТ

1. Се објавува продажба на акции со попуст во вкупна вредност од 13.800 акции.

Цената на една акција изнесува 100 ДМ.

2. Право на купување на акции со попуст имаат:

– Работниците кои во УТП „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ Титов Велес работеле непрекинато 2 години пред донесувањето на Одлуката за трансформација.

– Лица чиј работен однос престанал во УТП „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ Титов Велес, а во него работеле непрекинато 2 години.

– Пензионирани работници кои во УТП „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ Титов Велес работеле најмалку 2 години.

Право на повластено купување на акции може да се користи еднократно и тоа само во едно претпријатие.

3. Вработените и други лица кои имаат право да купат акции со попуст, попустот го користат индивидуално и тој изнесува 30% за секој вработен зголемен за 1% за секоја полна година работен стаж во УТП „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ Титов Велес, со тоа што износот на купените акции со попуст не може да го надмине износот од 25.000 ДЕМ. Акциите што се купуваат со попуст се достапни за сите корисници на попустот под еднакви услови. Вкупниот број на акции што се купуваат со попуст се дели подеднакво на сите лица кои ќе запишат акции. Височината на попустот се одредува со Решение врз основа на документацијата на УТП „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“.

Цената на една акција изнесува 100 ДЕМ.

4. Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши врз основа на посебно Решение издадено од УТП „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ по претходно поднесена писмена изјава од купувачот во која покрај податоците за купувачот ќе го назначи и износот на акциите кој што има намера да го купи.

5. Купувачите на акциите со попуст имаат права утврдени со законот.

6. Рокот за запишување на акции со попуст изнесува 8 дена од денот на објавувањето.

7. Поблиски информации во врска со продажбата на акции со попуст можат да се добијат секој работен ден во службите на УТП „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ Титов Велес.

Врз основа на член 8 од Одлуката за трансформација на Угостителско трговското претпријатие „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, извоз-увоз, Ц.О. со седиште во Титов Велес со издавање на акции заради дополнително вложување и член 13 од Одлуката за издавање на акции, Работничкиот совет објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ ЗАРАДИ ДОПОЛНИТЕЛНО ВЛОЖУВАЊЕ

I

Акциите за дополнителното вложување ги издава Угостителско трговското претпријатие „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, извоз-увоз, Ц.О. со седиште во Титов Велес на ул. „Маршал Тито“, бр. 40. Проценетата вредност на претпријатието изнесува 4.600.000 ДЕМ. На 31.12.1995 година „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ има вкупно 165 вработени,

II

Основната главница на друштвото по извршеното дополнително вложување ќе изнесува 6.210.000 ДЕМ, од кои 1.610.000 ДЕМ се дополнителен капитал, што изнесува 35% зголемување на основната главница на друштвото.

III

Се издаваат вкупно 62.100 акции, од кои :

- 16.100 обични акции по основ на дополнително вложување;
- 6.900 приоритетни акции кои ќе му бидат издадени на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување; и
- 25.300 приоритетни акции кои ќе и бидат издадени на Агенцијата, кои вложувачот е должен да ги откупи во рок од една година, од денот на потпишувањето на договорот за дополнително вложување; и
- 13.800 обични акции кои вработените и другите лица кои имаат право согласно законот ќе ги купат со попуст.

IV

Акциите се издаваат со номиналната вредност од 100 ДМ кои изразени во денари изнесуваат 2.621,14 денари, според курсот на Народна банка на Македонија на 31.12.1994 година. Акциите се издаваат во апоени од 100, 500 и 1000 ДЕМ.

V

Потенцијалните инвеститори се должни да поднесат програма за развој на „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, која треба да содржи: резиме на понудата согласно шемата понудена во одлуките за критериуми (Образец бр. 8); претставување на купувачот (понуѓувачот) – инвеститорот; развојна стратегија на „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ со планирани биланси за приливот на средствата; понудена цена и услови на плаќање на акциите; политика на вработување; планирани инвестиции; бројот на акциите кои има намера да ги купи и други податоци кои се од значење за претставување на понудувачот.

VI

Право на учество на јавниот повик имаат сите правни и физички, домашни и странски лица.

Понудите се примаат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој повик.

VII

Понудите за купување акции заради дополнително вложување се доставуваат во затворени плика до Угостителско трговското претпријатие „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, извоз-увоз Ц.О. на ул. „Маршал Тито“, бр. 40, во Титов Велес, и до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал. На пликот треба да се стави наизнака „понуѓа“, името на „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ како претпријатие што се продава, името на инвеститорот и неговата адреса.

VIII

Доколку на јавниот повик се јави повеќе од еден понудувач, понудите ќе се вреднуваат според наведените критериуми. Сите инвеститори што поднеле понуда за откуп на „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ со дополнително вложување ќе бидат повикани да присуствуваат на состанокот во „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ на кој јавно ќе се отвораат понудите. На овој состанок заинтересираните страни ќе можат да ги разгледаат понудите, да проверат дали се отворени пликите на понудите, дали на пликите се наведени сите потребни елементи и ќе присуствуваат на чинот на отворањето на понудите. Пред отворањето на понудите, претседателот на состанокот ќе ги повика учесниците на евентуално дополнување на нивните понуди. Дополнувањето кое ќе биде регистрирано записнички ќе стане дел на понудата. Дополнувања по отворањето на понудите не е дозволено. Претседавачот јавно ќе ги прочита резимеата на пристигнатите отворени понуди.

IX

„ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ во рок од 8 дена од донесувањето на одлуката ќе достави извештај до Агенцијата за текот на спроведување на постапката на прибирање и отворање на понудите за дополнително вложување, како и за донесената одлука за прифаќање на понудата на најповолниот инвеститор. Истовремено, „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ќе ги информира и учесниците за изборот на најповолната понуда.

X

„ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, со претходна согласност на Агенцијата ќе потпише договор со купувачот на акции заради дополнително вложување чија понуда ќе биде прифатена во рок од 15 дена од прифаќање на најповолната понуда. Елементите од прифатената понуда ќе бидат составен дел на договорот за дополнителното вложување во претпријатието.

Начинот на плаќањето се регулира во договорот за продажба на акции заради прибавување дополнителен капитал во согласност со понудената програма за развој.

XI

Во рок од 30 дена од денот на регистрацијата на трансформацијата „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од Титов Велес во судскиот регистар, „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од Титов Велес ќе им издаде потврди за обични акции на понудувачот кој купил акции по основ на дополнително вложување.

XII

Секој има право да изврши увид на сите податоци за „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од Титов Велес што се од значење за купување на обичните акции заради дополни-

телното вложување, а особено на извештајот за проценетата вредност и Одлуката за трансформација на „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од Титов Велес со издавање на акции заради дополнително вложување.

Увидот се врши од денот на објавувањето на овој Јавен повик во просториите на „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од Титов Велес, на ул. „Маршал Тито“, бр. 40 секој работен ден од 9 часот до 15 часот, во соба бр. 3.

Поблиски информации за другите услови под кои се продаваат акциите и за начинот на спроведувањето на овој Јавен повик за прибирање на понуди за купување на акции можат да се добијат од Комисијата во просториите на „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ од Титов Велес секој ден од 10 до 14 часот, во соба бр. 3, или на телефон 31-255.

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје објавува

ПОВТОРЕН ЈАВЕН ПОВИК бр. 4 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПОЛИЕТИЛЕНСКО ЦРЕВО СО ВИСОКА ГУСТИНА СО ПРЕЧНИК ОД Ø 32 мм

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје.

– Дирекција, со седиште во Скопје на ул. „Орце Николов“ 66.

1.2. Предмет на нарачката е полиетиленско црево со висока густина Ф32 за потребите на изградба на дигитална оптичка мрежа во Република Македонија според тендер документацијата.

1.3. Количина: 300 км полиетиленско црево.

1.4. Рок на испорака: според динамиката на испорака дадена во тендер документацијата.

1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.6. Технички карактеристики на уредите: дадени во тендер документацијата.

1.7. Рок на поднесување на понудите: до 02/07/1996 година до 09:00 часот.

1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.9. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица.

1.10. Постапката на повикот се спроведува согласно Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96).

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендер документацијата може да се подигне во Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје ул. „Орце Николов“ 66 – Скопје, во Секторот за инвестиции, соба број 211, секој работен ден од 10:00 до 14:00 часот. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендер документацијата е неповратен износ од 100 ДМ во денарска противвредност на жиро сметка: 40100-601-495, или на девизна жиро сметка: 40100-62016-2573100-1950 АД Комерцијална банка – Скопје.

2.2. Понудите треба да бидат придружени со тендер гаранција во износ од најмалку 2% од вредноста на понудата во Валута на понудата, издадена од првокласна банка.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот.

3.2. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и 28 од Уредбата за јавни нарачки.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават документацијата предвидена со чл. 61 од Уредбата за јавни нарачки.

3.4. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 02/07/1996 година во 12:00 часот во просториите на Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје, во салата на 4-ти кат.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани.

4.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 091 141 115.

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“, бр. 18/96), Министерството за финансии објавува

ИСПРАВКА

на ЈАВНИОТ ПОВИК бр. 1

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, ИНСТАЛИРАЊЕ И ВОВЕДУВАЊЕ ВО РАБОТА НА МАШИНСКА, КОМУНИКАЦИОНА И ПРОГРАМСКА ОПРЕМА ЗА ДООПРЕМУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(Објавен во „Службен весник на РМ“, бр. 30/96)

Во точката 1. Општи услови, потточка 1.7. бројот „7“ се заменува со бројот „15“, а во потточките 2.2. и 3.4. датумот „27.06.96“ се заменува со датумот „05.07.96“.

СОДРЖИНА

	Страна
582. Уредба за утврдување на критериуми за подолги рокови за користење на архивската граѓа	1141
583. Одлука за ослободување на плаќање надоместок за користење на радиодифузните приемници на Министерството за одбрана	1141
584. Одлука за основање на ново основно училиште во општина Делчево	1142
585. Одлука за основање на две нови основни училишта во општина Крива Паланка	1142
586. Одлука за критериумите, нивоата, начинот и постапката за утврдување и остварување на социјална помош	1143
587. Програма за заштита на социјално загрозеното население во 1996 година	1146
588. Наредба за уплата на средствата на солидарноста	1148
589. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	1148
590. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 27/96 од 12 јуни 1996 година	1148